

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 27

Год. LX

Четврток, 29 април 2004

Цена на овој број е 390 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

Стр.	Стр.
456. Одлука за предвремена примена на Протоколот за проширување кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки.....	1
457. Деловник за дополнување на Судскиот деловник.....	128
458. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 144/2003 од 15 април 2004 година.....	135
Огласен дел	1-24

456.

Врз основа на член 23 од Законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/98) и врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.04.2004 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕДВРЕМЕНА ПРИМЕНА НА ПРОТОКОЛОТ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ КОН СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ

1. Се одобрува предвремена примена на Протоколот за проширување кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки.

2. Составен дел на оваа одлука е Протоколот за проширување кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.05.2004 година.

Бр. 23-1491/1
26 април 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

ПРОТОКОЛ

КОН СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА ПОМЕЃУ ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ЗЕМЈИ-ЧЛЕНКИ, ОД ЕДНА СТРАНА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД ДРУГА СТРАНА, ЗА ДА СЕ ЗЕМЕ ПРЕДВИД ПРИСТАПУВАЊЕТО НА РЕПУБЛИКА ЧЕШКА, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЈА, РЕПУБЛИКА КИПАР, РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЈА, РЕПУБЛИКА ЛИТВАНИЈА, РЕПУБЛИКА МАЛТА, РЕПУБЛИКА ПОЛСКА, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

КРАЛСТВО БЕЛГИЈА,
РЕПУБЛИКА ЧЕШКА,
КРАЛСТВО ДАНСКА,
СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА,
РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЈА,
РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА,
КРАЛСТВО ШПАНИЈА,
ФРАНЦУСКА РЕПУБЛИКА,
ИРСКА,
ИТАЛИЈАНСКА РЕПУБЛИКА,
РЕПУБЛИКА КИПАР,
РЕПУБЛИКА ЛАТВИЈА,

РЕПУБЛИКА ЛИТВАНИЈА,
ГОЛЕМО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ,
РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА,
РЕПУБЛИКА МАЛТА,
КРАЛСТВО ХОЛАНДИЈА,
РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА,
РЕПУБЛИКА ПОЛСКА,
ПОРТУГАЛСКА РЕПУБЛИКА,
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА,
РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА,
РЕПУБЛИКА ФИНСКА,
КРАЛСТВО ШВЕДСКА,

ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СЕВЕРНА ИРСКА,

Во натамошниот текст "земји-членки" претставени од Советот на Европската Унија и Европската Комисија, од една страна и

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,

од друга страна,

ИМАЈЌИ ГО ПРЕДВИД пристапувањето на Република Чешка, Република Естонија, Република Кипар, Република Латвија, Република Литванија, Република Унгарија, Република Малта, Република Полска, Република Словенија, и Република Словачка во Европската унија и со тоа и во Заедницата на 1 мај 2004 г,

ПРИТОА ШТО:

(1) Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки, од една страна и Република Македонија, од друга страна, (во натамошниот текст ССА) беше потпишана со размена на писма во Луксембург на 9 април 2001 и стапи во сила на 1 април 2004;

(2) Договорот за пристапување на Република Чешка, Република Естонија, Република Кипар, Република Латвија, Република Литванија, Република Унгарија, Република Малта, Република Полска, Република Словенија, и Република Словачка во Европската унија (во натамошниот текст "Договор за пристапување") беше потпишан во Атина на 16 април 2003;

(3) според член 6(2) на Актот за пристапување приклучен кон Договорот за пристапување, пристапувањето на новите Договорни страни кон ССА ќе биде договорено преку склучување на протокол кон ССА;

(4) консултации според член 35(3) на ССА се остварија за да се осигура дека се земат предвид заемните интереси на Заедницата и Република Македонија изнесени во оваа Спогодба;

(5) амандманите на Времената спогодба за трговија и трговски прашања помеѓу Европската заедница, од една страна, и Република Македонија, од друга страна,

во натамошниот текст "ВС", усвоени со Одлука бр. 1/2002 од страна на Советот за соработка помеѓу Европската заедница и Република Македонија, од 30 јануари 2002 за воведување на две заеднички Декларации во врска со Принципатот Андора и Република Сан Марино и за амандманите на Протоколот бр. 4 за дефинирање на концептот на производите со потекло и методите на административна соработка, кои мора исто така да бидат направени и во однос на ССА,

(6) амандманите на ВС усвоени со Одлука бр. 2/2003 од страна на Советот за соработка помеѓу Европската заедница и Република Македонија, од 22 декември 2003г, со кои се имплементира натамошна либерализација на трговијата со земјоделски и рибни производи, мора исто така да бидат приклучени и кон ССА,

СЕ ДОГОВОРИЈА ЗА СЛЕДНОВО:

ДЕЛ I

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

Член 1

Република Чешка, Република Естонија, Република Кипар, Република Латвија, Република Литванија, Република Унгарија, Република Малта, Република Полска, Република Словенија, и Република Словачка (во натамошниот текст "новите земји-членки") ќе бидат Страни во Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки, од една страна, и Република Македонија, од друга страна, потпишана со размена на писма во Луксембург на 9 април 2001г и поединечно ќе ги усвојат и земат предвид, на истиот начин како другите земји-членки на Заедницата, текстовите на Спогодбата, како и Заедничките декларации, и Унилатералните декларации анексирани кон Финалниот акт потпишан на истиот датум.

Член 2

За да ги земат предвид неодамнешниот институционалниот развој во рамките на Европската унија, Страните се согласуваат дека по истекот на Договорот со кој се воспоставува Европската заедница за јаглен и челик, постојните одредби во Спогодбата што се однесуваат на Европската заедница за јаглен и челик ќе се смета дека се однесуваат на Европската заедница која ги презела сите права и обврски склучени од страна на Европската заедница за јаглен и челик.

ПРИЛАГОДУВАЊА НА ТЕКСТОТ НА
ССА ВКЛУЧИТЕЛНО И НЕЈЗИНИТЕ
АНЕКСИ И ПРОТОКОЛИ

ДЕЛ II

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

Член 3

Земјоделски производи *sensu stricto*

1. Анексот IV(a) кон ССА ќе се замени со текстот на Анексот I кон овој Протокол.

2. Анексот IV(b) кон ССА ќе се замени со текстот на Анексот II кон овој Протокол.

3. Анексот IV(c) кон ССА ќе се замени со текстот на Анексот III кон овој Протокол.

4. На крајот на членот 27 (3) од ССА, ќе биде вметната следнава точка:

"(d) да се намалуваат прогресивно царинските давачки применливи на увозите на одредени земјоделски производи со потекло од Заедницата, наброени во Анексот IV(d), согласно следниов распоред:

- на 1 јануари 2004г. секоја давачка ќе биде намалена на 95% од МФН,
- на 1 јануари 2005г. секоја давачка ќе биде намалена на 90% од МФН,
- на 1 јануари 2006г. секоја давачка ќе биде намалена на 85% од МФН,
- на 1 јануари 2007г. секоја давачка ќе биде намалена на 80% од МФН,
- на 1 јануари 2008г. секоја давачка ќе биде намалена на 70% од МФН,
- на 1 јануари 2009г. секоја давачка ќе биде намалена на 60% од МФН,
- на 1 јануари 2010г. секоја давачка ќе биде намалена на 50% од МФН,
- на 1 јануари 2011г. останатите давачки ќе бидат укинати."

5. Текстот на Анексот IV кон Протоколов ќе биде додаден на ССА како Анекс IV(d).

6. На крајот на членот 27 на ССА, ќе биде вметнат следниов нов став 5:

"5. За оние производи каде за време на процесот на намалување споменат во овој член преференцијалната тарифна давачка ја стигнува резидуалната вредност од 1 процент или помалку за ad valorem давачки и од 0,01 ЕВРО по кг (или по соодветната специфична единица) или помалку за специфичните давачки, царинските давачки ќе бидат елиминирани во тој момент".

Член 4

Рибни производи

1. Членот 28(2) на ССА ќе се замени со следново:

"2. Република Македонија ќе ги укине сите давачки кои имаат еквивалентен ефект на царинска давачка и ќе ги укине царинските давачки при увоз на риба и рибни производи со потекло од Заедницата со исклучок на производите наброени во Анексот V(б) од ССА, што ќе ги утврди тарифните намалувања за производите наброени таму."

2. Изразот "Година 3" во насловот на последниот колона од табелите во Анексите V(а) и (б) кон ССА ќе се заменат со "Година 3 и понатаму."

Член 5

Преработени земјоделски производи

1. Членот 1(1) на Протоколот 3 кон ССА ќе се замени со следново:

"1. Заедницата и Република Македонија за преработените земјоделски производи ќе ги применуваат царинските давачки наброени во Анекс I, Анекс II и Анекс III, во согласност со условите споменати таму, без разлика дали се ограничени со квота или не."

2. Табелата во Анексот II кон Протоколот 3 на ССА ќе се замени со табела во Анекс V на овој Протокол.

3. Текстот на Анекс VI на овој Протокол ќе се додаде на Протокол 3 на ССА како Анекс III.

4. По член 3 од Протоколот 3 на ССА, ќе се внесе следниов нов член 4

"Член 4

За оние производи каде за време на процесот на намалување споменат во овој Протокол преференцијалната тарифна давачка ја стигнува резидуалната вредност од 1 процент или помалку за ad valorem давачки и од 0,01 ЕВРО по кг (или по соодветната специфична единица) или помалку за специфичните давачки, царинските давачки ќе бидат елиминирани во тој момент".

Член 6

Договор за вино

Табелата во став 1 од Анексот I (Договор помеѓу Европската заедница и Република Македонија за реципрочни преференцијални трговски концесии за одредени вина, споменат во член 27 (4) од ССА) на Дополнителниот протокол со кој се прилагодуваат трговските аспекти на ССА за да се земе предвид исходот од преговорите помеѓу страните за реципрочни преференцијални концесии за одредени вина, реципрочното признавање, заштита и контрола на имињата на вината, и реципрочно признавање, заштита и контрола на обележјата за алкохолни пијалаци и ароматизирани пијалаци, ќе се замени со табелата во Анекс VII на овој Протокол.

ДЕЛ III

ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

Член 7

Протоколот 4 кон ССА во врска со дефиницијата на концептот на "производи со потекло" и методите на административната соработка ќе се измени како што следи:

1. Во "Табелата со содржина" до Делот II, втората алинеја ќе се замени со следново:

"- Член 3 Билатерална кумулација во Заедницата"

2. Во "Табелата со содржина", во Делот II, третата алинеја ќе се замени со следново:

"- Член 4 Билатерална кумулација во Република Македонија"

3. Насловот на членот 3 ќе се замени со следново:

"Билатерална кумулација во Заедницата"

4. Последната реченица од членот 3 ќе се замени со следново:

"Нема да биде неопходно таквите материјали да минале низ достаточен процес на доработка или обработка, под услов да минале низ процес на доработка или обработка кој ги надминува операциите наведени во членот 7."

5. Последната реченица од членот 4 ќе се замени со следново:

"Нема да биде неопходно таквите материјали да минале низ достаточен процес на доработка или обработка, под услов да минале низ процес на доработка или обработка кој ги надминува операциите наведени во членот 7."

6. Термините "земја членка на ЕЗ" и "земји-членки на ЕЗ" во членот 5, став 2(а)(б)(в)(г)(д), членот 17(4) и членот 31(1) ќе се заменат со следниве термини:

"Земја членка на Заедницата" и "земји членки на Заедницата"

7. Членот 15(1) ќе се замени со следново:

"1. Материјалите без потекло употребени во производството на производи со потекло од Заедницата или Република Македонија за кои се издава доказ за потек-

ло или кој се составува во согласност со одредбите од Делот V во Заедницата или Република Македонија нема да подлежат на повлекување или иземање од царински давачки од било кој вид."

8. Членот 15(2) ќе се замени со следново:

"2. Забраната од ставот 1 ќе се применува за било каков аранжман за рефундирање, намалување или неплаќање, делумно или целосно, на царинските давачки или давачки кои имаат еквивалентен ефект, кои се применуваат во Заедницата или во Република Македонија за материјали кои се употребуваат за производство, кога таквото рефундирање, намалување или неплаќање изрично или се во сила, кога добиените производи од таквите материјали се извезуваат, а не кога се задржуваат за натамошна домашна употреба."

9. Последниот став од членот 15 ќе се замени со следново:

"7. Одредбите од овој член ќе се применуваат од 1 јануари 2003. Одредбите од ставот 6 ќе се применуваат до 31 декември 2005 и можат да се ревидираат со замен договор."

10. Членот 18(4) ќе се замени со следново:

"4. Потврди за движење ЕУР.1 издадени ретроспективно мора да бидат одобрени со една од следниве фрази:

"EXPEDIDO A POSTERIORI",
 "VYSTAVENO DODATE ČNE",
 "UDSTEDT EFTERFØLGENDE",
 "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT",
 "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT",
 "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ",
 "ISSUED RETROSPECTIVELY",
 "DÉLIVRÉ A POSTERIORI",
 "RILASCIATO A POSTERIORI",
 "IZSNIEGTS RETROSPEKT I VI",
 "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS",
 "KIADVA VISSZAMEN Ő LEGES HATÁLLYAL",
 "MA H RUG RETROSPETTIVAMENT",
 "AFGEGEVEN A POSTERIORI",
 "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNI",
 "EMITIDO A POSTERIORI",
 "IZDANO NAKNADNO",
 "VYDANÉ DODATO ČNE",
 "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",
 "UTFÄRDAT I EFTERHAND",
 "ДОПОЛНИТЕЛНО ИЗДАДЕНО".

11. Членот 19(2) ќе се замени со следново:

"2. Дупликатот издаден на овој начин мора да биде одобрен со еден од следниве зборови:

"DUPLICADO",
 "DUPLIKÁT",
 "DUPLIKAT",
 "DUPLIKAT",
 "DUPLIKAT",
 "DUPLIKAAT",
 "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ",
 "DUPLICATE",
 "DUPLICATA",
 "DUPLICATO",
 "DUBLIK A TS",
 "DUBLIKATAS",
 "MÁSODLAT",
 "DUPLIKAT",
 "DUPLICAAT",
 "DUPLIKAT",

"SEGUNDA VIA",
 "DVOJNIK",
 "DUPLIKÁT",
 "KAKSOISKAPPALE",
 "DUPLIKAT",
 "ДУПЛИКАТ".

12. Членот 30(1) ќе се замени со следново:

"1. За примена на одредбите од членот 21(1)(б) и членот 26(3) во случаи во кои за производите се издава фактура во валута која не е ЕВРО, износите во националните валути на државите-членки или на Република Македонија еквивалентни на износите изразени во ЕВРА ќе бидат годишно утврдени во секоја од засегнатите земји."

13. Терминот "Европска комисија" во членот 30(3) и членот 31(1) ќе се замени со следново:

"Комисија на Европските заедници".

Член 8

3. Анексот I на Протоколот 4 на ССА ќе се замени со текстот на Анексот VIII на овој Протокол.

4. Анексот II на Протоколот 4 на ССА ќе се замени со текстот на Анексот IX на овој Протокол.

5. Анексот IV на Протоколот 4 на ССА ќе се замени со текстот на Анексот X на овој Протокол.

Член 9

По Протоколот 4 кон ССА ќе се додаде следнава Заедничка декларација:

ЗАЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА

Во врска со Принципатот Андора

1. Производите со потекло од Принципатот Андора кои се опфатени со Поглавјата 25 до 97 од Хармонизираниот систем ќе се прифатат од страна на Република Македонија како производи со потекло од Заедницата, во рамките на значењето на оваа Спогодба.

2. Протоколот 4 ќе се применува *mutatis mutandis* во целите на дефинирање на статусот на производи со потекло на погоренаведените производи.

ЗАЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА

Во врска со Република Сан Марино

1. Производите со потекло од Република Сан Марино кои се опфатени со Поглавјата 25 до 97 од Хармонизираниот систем ќе се прифатат од страна на Република Македонија како производи со потекло од Заедницата, во рамките на значењето на оваа Спогодба.

2. Протоколот 4 ќе се применува *mutatis mutandis* во целите на дефинирање на статусот на производи со потекло на погоренаведените производи."

ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

ДЕЛ IV

Член 10

СТО

Република Македонија се обврзува дека нема да направи било какво побарување, барање или упат ниту

пак ќе измени или пак ќе повлече било каква концесија во согласност со чл. XXIV.6 и XXVIII од ГАТТ од 1994 година во однос на ова проширување на Заедницата.

Член 11

Доказ на потекло и административна соработка

1. Доказите на потекло уредно издадени или од Република Македонија или од нова земја-членка во рамките на преференцијалните договори или автономни аранжмани применети помеѓу нив, ќе бидат прифатени во соодветните земји, ако:

(а) аквизицијата на таквото потекло донесува преференцијален тарифен третман на база на преференцијални тарифни мерки содржани во ССА;

(б) доказот на потеклото и транспортните документи биле издадени не покасно од денот пред датумот на пристапувањето;

(в) доказот на потеклото е доставен до царинските органи во рамките на периодот од 4 месеци од датумот на пристапувањето.

Таму каде стоката била декларирана за увоз или во Република Македонија или во нова земја-членка, пред датумот на пристапувањето, под преференцијални договори или автономни аранжмани применети помеѓу Република Македонија и таа нова земја-членка во тоа време, доказот за потекло издаден ретроспективно согласно тие договори или аранжмани може исто така да биде прифатен ако тоа се достави до царинските органи во рок од 4 месеци од датумот на пристапувањето.

2. Република Македонија и новите земји-членки се овластени да ги задржат овластувањата со коишто статусот на "докажани извозници" бил доделен во рамките на преференцијалните договори или автономни аранжмани применети помеѓу нив, ако:

(а) таква одредба е исто така предвидена во Договорот склучен пред датумот на пристапувањето помеѓу Република Македонија и Заедницата; и

(б) докажаните извозници ги применуваат правилата за потекло на сила под тој договор.

Овие овластувања ќе се заменат, не подоцна од 1 година по датумот на пристапувањето, со нови овластувања издадени под условите на ССА.

3. Барањата за последователна верификација на доказот за потекло издаден согласно преференцијалните договори или автономните аранжмани споменати во ставовите 1 и 2 погоре, ќе се прифатат од страна на овластените царински органи или на Република Македонија или на земјите-членки за период од три години по издавањето на споменатиот доказ за потекло и тоа може да се направи од страна на органите за период од три години по прифаќањето на доказот за потекло доставено до тие органи како поддршка на увозната декларација.

Член 12

Стока во транзит

1. Одредбите на ССА може да се применуваат на стока извезена или од Република Македонија во една од новите земји-членки или од новите земји-членки во Република Македонија, кои се во согласност со одредбите на Протокол 4 на ССА и да на датумот на пристапувањето се или на пат или во привремено складирање, во царински склад или во во слободна зона во Република Македонија или пак во таа нова земја-членка.

2. Преференцијален третман може да се додели во такви случаи, доколку доказот за потекло, издаден ретроспективно од царинските органи на земјата-извозник се достави до царинските органи на земјата-увозник, во рок од 4 месеци од датумот на пристапувањето.

Член 13

Квоти во 2004 г.

За 2004 г, износите на новите тарифни квоти и зголемувањето на износите на постојните тарифни квоти ќе се пресметуваат како про рата на основните износи, земајќи го предвид периодот изминат пред 1 мај 2004 г.

ОПШТИ И КОНЕЧНИ ОДРЕДБИ

ДЕЛ V

Член 14

Овој Протокол и Анексите кон истиот ќе претставуваат составен дел на ССА.

Член 15

1. Овој Протокол ќе биде одобрен од Заедницата, Советот на Европската Унија во името на земјите-членки, и од Република Македонија во согласност со нивните сопствени постапки.

2. Страните меѓусебно ќе се известат за извршувањето на соодветните постапки споменати во претходниот став. Инструментите за одобрување ќе бидат депонирани при Генералниот секретаријат на Советот на Европската унија.

Член 16

1. Овој Протокол ќе стапи во сила на истиот ден како и Договорот за пристапување, ако сите инструменти за одобрување на овој Протокол се депонирани пред тој датум.

2. Ако сите инструменти за одобрување на овој Протокол не се депонирани пред тој датум, овој Протокол ќе стапи во сила на првиот ден на првиот месец по датумот на депонирањето на последниот инструмент за одобрување.

3. Ако сите инструменти за одобрување на овој Протокол не се депонирани пред 1 мај 2004 г, овој Протокол ќе се применува привремено ефективно од 1 мај 2004 г.

Член 17

Овој Протокол е составен во дупликат на секој од официјалните јазици на Договорните страни, а секој од овие текстови е еднакво автентичен.

Член 18

Текстот на ССА, вклучително Анексите и Протоколите, претставуваат составен дел од истиот, и Финалниот акт заедно со декларациите анексирани кон истиот, ќе бидат составени на чешки, естонски, унгарски, латвиски, литвански, малтешки, полски, словачки и на словенечки јазик, и овие текстови ќе бидат автентични на истиот начин како и оригиналните текстови. Советот за стабилизација и асоцијација ќе ги одобри овие текстови.

Анекс I

АНЕКС IV(a)

**УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА (НУЛА-ЦАРИНСКА
СТАПКА)**

(наведено во Член 27 (3) (a))

0105 19 20	0210 99	1002	1209 29	2005 10 00 10	2309 90 70
0105 92	0404	1003 00 90 10	1209 30	2104 20 00 10	2309 90 91
0105 93	0408	1006 10 10	1209 91	2302	2309 90 95
0105 99 10	0410	1007	1209 99	2307	2309 90 99 10
0106 90 00 50	0601	1008	1211	2308	2401
0206 10	0602 10	1103 11	1212	2309 90 10	4301
0206 21	0602 20	1103 13 10	1501	2309 90 20	
0206 22	0602 30	1103 13 90 10	1503	2309 90 31	
0206 30	0602 40	1103 19 40	1517 90 99 00	2309 90 33	
0206 41	0703 10 19 10	1105	1701 12	2309 90 35	
0206 49	0703 10 19 30	1108	1702 11	2309 90 39	
0206 80	0703 90 00 10	1202	1702 19	2309 90 41	
0206 90	0802 11	1209 22	1702 20	2309 90 43	
0208	0802 12	1209 23	1702 30	2309 90 49	
0210 91	0904 11	1209 24	1702 40	2309 90 51	
0210 92	0904 12	1209 25	1702 60	2309 90 53	
0210 93	1001 10 00 10	1209 26	1703	2309 90 59	
Ex 0713 20	Солен грашок (Garbanzos)-семенски				
Ex 0713 31	Грав од видот Vigna mungo (L) Hepperli или Vigna Radiata (L) Wilczek-семенски				
Ex 0713 32	Грав ситен црвен (Adzuki) (Phaseolus) или (Vigna angularis)-семенски				
Ex 0713 39	Друг грав за сеење				
Ex 0713 50	Боб (Vicia faba var. major) и коњски боб (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)-семенски				

Анекс II

“АНЕКС IV(b)”

УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА
(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТА)

(наведено во Член 27(3) (б))

CN code ¹	Опис	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011 и потоа	
		(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)
0206 29	Јастиви делови од говеда, замрзнати-освен јазници и цигери	400	65	400	60	400	55	400	50	400	40	400	30	400	20	-	0
0207	Месо и јастиви делови, од живина од тар. број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	3000	65	3000	60	3000	55	3000	50	3000	40	3000	30	3000	20	-	0
0210 11	Свинско месо	50	95	50	90	50	85	50	80	50	70	50	60	50	50	-	0
0210 12																	
0210 19																	
0401 20	Млеко и павлака, со содржина на масти што надминува 1% но не надминува 6%	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материји за засладување	450	65	450	60	450	55	450	50	450	40	450	30	450	20	-	0

¹ Како што е дефинирано во Законот за царинска тарифа на Република Македонија (Службен весник бр. 23/03)

0405 10	- Пулпер	1250	65	1250	60	1250	55	1250	50	1250	40	1250	30	20	-	0
CN code	Опис	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011 и потоа
0406 20	Сирење стругано или во прав, од сите видови	105	70	110	70	115	70	120	70	130	70	140	70	150	70	160
0406 30	Сирење топено, освен стругано или во прав	8000	65	8000	60	8000	55	8000	50	8000	40	8000	30	8000	20	-
0805 10	-Поштокали															0
0805 20	-Мацарини (вклучувајќи танг арски и сатсумас-ман; арини); клементина, викинг и слични хибриди на агручи															
0805 40	-Грејфрут															
0805 50	-Лимони и лимета															
1601	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи	2740	70	2780	70	2820	70	2860	70	2970	70	3080	70	3190	70	3300
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв	1380	70	1410	70	1440	70	1470	70	1540	70	1610	70	1680	70	1750
1507 10	-Сурово масло, вклучувајќи дегулирано	15000	70	15000	70	15000	70	15000	70	15000	70	15000	70	15000	70	15000
2005 70	- М: спинки	1600	65	1600	60	1600	55	1600	50	1600	40	1600	30	1600	20	-
2009	Сокови	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	100
2309 90 99 90	Продукти што се употребуваат за исхрана на животни Друго	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000

(1) Тарифна квота

(2) Применлива царина за количини надвор од квота

² Во согласност со договореното во СТО

Анекс III

“АНЕКС IV(с)

УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА (КОНЦЕСИИ ВО
РАМКИ НА КВОТА)

(наведено во Член 27(3)(в))

CN code ¹	Опис	Годишна количина (тони)	Применувана царинска стапка (% од МФН)
0203	Свинско месо, свежо, разладено или замрзнато	2000	70
0406+	Сирење и урда	600	70

¹ Како што е дефинирано во Законот за царинска тарифа на Република Македонија (Службен весник бр. 23/03)

Анекс IV

“ АНЕКС IV (d)

УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИ, СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА (ПРОГРЕСИВНА
РЕДУКЦИЈА НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ ЗА ВРЕМЕ НА
ТРАНЗИЦИОНЕН ПЕРИОД, НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ОД
1 ЈАНУАРИ 2011)

(наведено во Член 27(3)(d))

0102 90 21 00	0202 20 30 00				
0102 90 29 00	0202 20 50 00				
0102 90 41 00	0202 20 90 00				0210 20 10 00
0102 90 49 00	0202 30 10 00				0210 20 90 00
0102 90 51 00	0202 30 50 00				
0102 90 59 00	0202 30 90 00				
0102 90 61 00					
0102 90 69 00					
0102 90 71 00					
0102 90 79 00					
0102 90 90 00					
0105 11 19 00				0209 00 30 00	
0105 11 99 00				0209 00 90 00	
0105 12 00 00					
0105 19 90 00					
0105 93 00 00					
0105 99 10 00					
0105 99 20 00					
0105 99 30 00					
0105 99 50 00					
0201 10 00 00					
0201 20 20 00					
0201 20 30 00					
0201 20 50 00					
0201 20 90 00					
0201 30 00 00					
0202 10 00 00					
0202 20 10 00					
	0603 90 00 00	0802 90 50 00	0810 40 90 00	0812 90 70 00	1102 20 10 00

	0604 10 10 00	0802 90 60 00	0810 50 00 00	0812 90 99 10	1102 20 90 00
	0604 10 90 00	0802 90 85 00	0810 60 00 00	0812 90 99 90	1102 30 00 00
	0604 91 21 00	0803 00 11 00	0810 90 30 00	0813 10 00 00	1102 90 10 00
	0604 91 29 00	0803 00 19 00	0810 90 40 00	0813 20 00 00	1102 90 30 00
	0604 91 41 00	0803 00 90 00	0810 90 95 00	0813 30 00 00	1102 90 90 00
	0604 91 49 00	0804 10 00 00	0811 10 11 00	0813 40 10 00	1103 13 90 90
	0604 91 90 00	0804 20 10 00	0811 10 19 00	0813 40 30 00	1103 19 10 00
	0604 99 10 00	0804 20 90 00	0811 10 90 00	0813 40 50 00	1103 19 30 00
	0604 99 90 00	0804 30 00 00	0811 20 11 00	0813 40 60 00	1103 19 50 00
0405 20 90 00	0709 90 60 00	0804 40 00 00	0811 20 19 00	0813 40 70 00	1103 19 90 00
0405 90 10 00	0710 80 10 00	0804 50 00 00	0811 20 31 00	0813 40 95 00	1103 20 10 00
0405 90 90 00	0710 80 80 00		0811 20 39 00	0813 50 12 00	1103 20 20 00
0602 90 30 00	0710 80 85 00		0811 20 51 00	0813 50 15 00	1103 20 30 00
0602 90 41 00	0711 20 10 00		0811 20 59 00	0813 50 19 00	1103 20 40 00
0602 90 45 00	0711 20 90 00		0811 20 90 00	0813 50 31 00	1103 20 50 00
0602 90 49 00	0712 20 00 00		0811 90 11 00	0813 50 39 00	1103 20 60 00
0602 90 51 00	0712 31 00 00		0811 90 19 00	0813 50 91 00	1103 20 90 00
0602 90 59 00	0712 32 00 00		0811 90 31 00	0813 50 99 00	1104 12 10 00
0602 90 70 00	0712 33 00 00		0811 90 39 00	0901 11 00 00	1104 12 90 00
0602 90 91 00	0712 39 00 00		0811 90 50 00	0901 12 00 00	1104 19 10 00
0602 90 99 00	0712 90 05 00		0811 90 70 00	0901 21 00 00	1104 19 30 00
0603 10 10 10	0712 90 19 00		0811 90 75 00	0901 22 00 00	1104 19 50 00
0603 10 10 90	0712 90 30 00		0811 90 80 00	0901 90 10 00	1104 19 61 00
0603 10 20 90	0712 90 50 00	0805 90 00 00	0811 90 85 00	0901 90 90 00	1104 19 69 00
0603 10 30 10	0712 90 90 00	0810 20 10 00	0811 90 95 00	0902 10 00 00	1104 19 91 00
0603 10 30 90	0802 21 00 00	0810 20 90 00	0812 10 00 00	0902 20 00 00	1104 19 99 00
0603 10 40 10	0802 22 00 00	0810 30 10 00	0812 90 10 00	0902 30 00 00	1104 22 20 00
0603 10 40 90	0802 31 00 00	0810 30 30 00	0812 90 20 00	0902 40 00 00	1104 22 30 00
0603 10 50 10	0802 32 00 00	0810 30 90 00	0812 90 30 00	1003 00 90 20	1104 22 50 00
0603 10 50 90	0802 40 00 00	0810 40 10 00	0812 90 40 00	1003 00 90 90	1104 22 90 00
0603 10 80 10	0802 50 00 00	0810 40 30 00	0812 90 50 00	1004 00 00 90	1104 22 98 00
0603 10 80 90	0802 90 20 00	0810 40 50 00	0812 90 60 00	1102 10 00 00	1104 23 10 00

1104 23 30 00	1104 29 59 00	1509 10 90 00	2007 10 99 00	2007 99 57 00	2309 10 11 00
1104 23 90 00	1104 29 81 00	1509 90 00 00	2007 91 10 00	2007 99 91 00	2309 10 13 00
1104 23 99 00	1104 29 85 00	1510 00 10 00	2007 91 30 00	2007 99 93 00	2309 10 15 00
1104 29 01 00	1104 29 89 00	1510 00 90 00	2007 91 90 00	2007 99 98 10	2309 10 19 00
1104 29 03 00	1104 30 10 00	1514 99 10 00	2007 99 10 00	2007 99 98 90	2309 10 31 00
1104 29 05 00	1104 30 90 00	1514 99 90 00	2007 99 20 00		2309 10 33 00
1104 29 07 00	1106 10 00 00	1517 90 93 00	2007 99 31 10		2309 10 39 00
1104 29 09 00	1106 30 10 00	1603 00 10 00	2007 99 31 90		2309 10 51 00
1104 29 11 00	1106 30 90 90	1603 00 80 00	2007 99 33 10		2309 10 53 00
1104 29 15 00	1107 10 11 00	1701 91 00 00	2007 99 33 90		2309 10 59 00
1104 29 19 00	1107 10 19 00	1701 99 90 00	2007 99 35 10		2309 10 70 00
1104 29 31 00	1107 10 91 00		2007 99 35 90		2309 10 90 00
1104 29 35 00	1107 10 99 00		2007 99 39 10		
1104 29 39 00	1107 20 00 00		2007 99 39 90		
1104 29 51 00	1209 21 00 00	2007 10 10 00			
1104 29 55 00	1509 10 10 00	2007 10 91 00	2007 99 55 00		

Анекс V

“АНЕКС II

Царините применливи за производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија¹

CN Code ²	Опис	Висина на царина (%)							
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 и потоа
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0403	Маштеница, кисело млеко, павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материји за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:								
0403 10	-Јогурт:								
	--Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:								
	---Во прав, гранули или други цврсти форми, со содржина на млечна маснотија по маса:								
	----Што не надминува 1,5%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 10 51 00		МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН
0403 10 53 00	----Што надминува 1,5% но не надминува 27%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 10 59 00	----Што надминува 27%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
	---Друго, со содржина на млечна маснотија по маса:								
0403 10 91 00	----Што не надминува 3%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 10 93 00	----Што надминува 3% но не надминува 6%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 10 99 00	----Што надминува 6%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 90	-Друго:								

¹ За оние тарифни линии за кои бесцарински квоти се наведени во Анекс III, овој Анекс се однесува за количини надвор од квотата.² Како што е дефинирано во Законот за царинска тарифа на Република Македонија (Службен весник бр. 23/03)

0403 90 71 00	---Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: ---Во прав, Гранули или други цврсти форми, со содржина на млечна маснотија по маса: ----Што не надминува 1,5%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 90 73 00	----Што надминува 1,5% но не надминува 27%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 90 79 00	----Што надминува 27%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 90 91 00	---Друго, со содржина на млечна маснотија по маса: ----Што не надминува 3%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 90 93 00	----Што надминува 3% но не надминува 6%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 90 99 00	----Што надминува 6%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0405	Путер и други маснотии и масла добиени од млеко; млечни премази:								
0405 20	--Млечни премази:								
0405 20 10 00	--Со содржина на маснотија по маса, од 39% или поголема, но помала од 60%	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
0405 20 30 00	--Со содржина на маснотија по маса, од 60% или поголема, но помала од 75%	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
0501 00 00 00	Човечка коса, необработена, испрана или неиспрана, одмастена или неодмастена; отпадоци од човечка коса	0	0	0	0	0	0	0	0
0502	Четини и влакна од питоми или диви свињи; влакна од јазовци и други влакна за изработка на четки; отпадоци од тие четини или влакна:	0	0	0	0	0	0	0	0
0503 00 00 00	Коњски влакна и отпадоци од коњски влакна, подготвени во слоеви или не, со подлога или без подлога	0	0	0	0	0	0	0	0
0505	Кожи и други делови од птици, со нивно перје и пердув, перје и делови од перје (со потесчени или непотесчени рабови) и пердув, понатаму необработувани, освен со чистење, дезинфицирање или третирање заради конзервирање; прав и отпадоци од перје или делови од перје:	0	0	0	0	0	0	0	0
0506	Коски и срцевина од рогови, сурови, одмастени, просто подготвени (но не исечени во форми), третирали со киселина или дежелатинирани; прав и отпадоци од овие производи:	0	0	0	0	0	0	0	0
0507	Слонова коска, желковина, коска од кит, влакна од китова коска, рогови, еленски рогови, копита, нокти, канци и клунови, необработени или просто приготвени, но не исечени во форми; прав и отпадоци од овие производи:	0	0	0	0	0	0	0	0
0508 00 00 00	Корали и слични материјали, необработени или просто приготвени но поинаку необработени; черупки на мекотели, черупкари или трнокожци, коски на сипа, необработени или просто приготвени но не исечени во форми; прав и отпадоци од овие производи	0	0	0	0	0	0	0	0
0509 00	Природни сунѓери од животинско потекло:	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

1806 90 90 00	Друго	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1901	Екстракт на слад; прехранбени производи од брашно, јарма, гриз, скроб или екстракт на слад, без додаток на какао или со содржина помала од 40% по маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место неспоменати ниту опфатени; прехранбени производи од стоки од тар. броеви 0401 до 0404, без додаток на какао или со содржина помала од 5% по маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место неспоменати ниту опфатени; -Производи за исхрана на деца, во пакување за продажба на мало -Мешаници и теста за производство на пекарски производи од тар. број 1905	0 95% од МФН	0 0 90% од МФН	0 0 80% од МФН	0 0 70% од МФН	0 0 60% од МФН	0 0 50% од МФН	0 0	0 0	0 0
1901 10 00 00										
1901 20 00 00										
1901 90	Друго:									
1901 90 11 00	--Екстракти на слад:									
1901 90 19 00	---Со содржина на сува материја од 90% по маса или поголема ---Друго	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1901 90 91 00	Друго:									
1901 90 99 00	---Што не содржи млечни маснотии, сахароза, изогликоза, гликоза или скроб или со содржина помала од 1,5% млечна маснотија, 5% сахароза вклучувајќи инвертен шеќер) или изогликоза, 5% гликоза или скроб, исклучувајќи ги прехранбените производи во форма на прав од стоки од тар. број 0401 до тар. број 0404 ---Друго	0 50% од МФН	0 50% од МФН	0 50% од МФН	0 50% од МФН	0 50% од МФН	0 50% од МФН	0 50% од МФН	0 50% од МФН	0 50% од МФН
1902	Теста, варени или неварени или полнети (со месо или со други материи) или поинаку приготвени, како што се шпатеги, макарони, резанки, лазањи, њоки, равлини, канелони; кускус, приготвен или неприготвен:									
1903 00 00 00	Тапиока и замени за тапиока, приготвени од скроб, во форма на лушпики, зрнца, монистра или слични форми	0 МФН	0 МФН	0 МФН	0 МФН	0 МФН	0 МФН	0 МФН	0 МФН	0 МФН
1904	Производи за исхрана добиени со бабрење или пржење на жита или производи од жита (на пример: пченкарни снежинки); жита (освен пченка) во зрно или во форма на снежинки или други обработени зрна (освен брашно, јарма и гриз), претходно варени, или поинаку приготвени, на друго место неспоменати ниту опфатени:									
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи:	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
2001	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина:									
2001 90	Друго:									
2001 90 30 00	--Пченка шеќер (Zea mays var. saccharata)	95% од МФН	90% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	0
2001 90 40 00	--Јам, слатки компири и слични јастиви делови на растенијата, со содржина од 5% или повеќе по маса на скроб	95% од МФН	90% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	0

2001 90 60 00	--Палмини срца	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2004	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, замрзнат, освен производите од тар. број 2006:								
2004 10	-Компир:								
2004 10 91 00	--Друго: ---Во форма на брашно, гриз или лушпички	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2004 90	-Друг зеленчук и мешаници на зеленчук:								
2004 90 10 00	--Пченка шеќерец (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2005	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006:								
2005 20	-Компир:								
2005 20 10 00	--Во форма на брашно гриз или лушпички	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2005 80 00 00	-Пченка шеќерец (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол, на друго место неспоменати или опфатени:								
	-Јатчесто овошје, кикиритки и други семки, вклучувајќи мешаници на тоа овошје:								
2008 11	--Кикиритки:								
2008 11 10 00	---Путер од кикиритки	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
	-Јатчесто овошје, кикиритки и други семки, вклучувајќи мешаници на тоа овошје:								
2008 91 00 00	--Кикиритки:	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2008 99	--Друго:								
	----Без содржина на додаден шеќер:								
	-----Сливи и суви сливи, во непосредни пакувања со нето маса:								
2008 99 85 00	-----Пченка, освен пченка шеќерка (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2008 99 91 00	-----Јам, слатки компири и слични јастиви делови на растенија, со содржина 5% или повеќе по маса на скроб	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2101	Екстракти, есенции и концентрати, на кафе, чај или мате-чај и препарати врз основа на тие производи или врз база на кафе, чај, или мате-чај; пржена цикорија и други пржени замени на кафе, и екстракти, есенции и концентрати на тие производи:								

2101 11	2101 11 11 00	2101 11 19 00	2101 12	2101 12 92 00	2101 12 98 00	2101 20	2101 20 20 00	2101 20 92 00	2101 20 98 00	2101 30	2101 30 11 00	2101 30 19 00	2101 30 91 00	2101 30 99 00	2102	2102 10	2102 10 10 00	2102 10 31 00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-Екстракти, есенции и концентрати на кафе, и препарати врз база на тие екстракти, есенции или концентрати или врз база на кафе:		--Екстракти, есенции и концентрати:		---Со содржина на сува материја врз база на кафе од 95% или повеќе		---Друго		--Препарати врз база на овие екстракти, есенции, или концентрати или врз база на кафе:		---Препарати врз база на овие екстракти, есенции или концентрати од кафе		---Друго		-Екстракти, есенции и концентрати, на чај или мате-чај, и препарати врз база на тие екстракти, есенции или концентрати, или врз база на чај или мате-чај:		--Екстракти, есенции или концентрати		--Препарати:		---Врз база на екстракти, есенции или концентрати од чај или мате чај		---Друго		-Пржена цикорија и други пржени замени на кафе, и екстракти, есенции и концентрати на тие производи:		--Пржена цикорија и други пржени замени на кафе:		---Пржена цикорија		---Друго		--Екстракти, есенции и концентрати на пржена цикорија и други пржени замени на кафе:		---Од пржена цикорија		---Друго		Квасец (активен или неактивен); други еноклеточни микроорганизми; мрт- тви (освен вакцини од тар. број 3002); приготвени прашоци за печиво:		-Активен квасец:		--Култура на квасец		--Пекарски квасец:		---Сув																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН		95% од МФН</	

2105 00	Сладолед и друг јастив мраз, со додаток или без додаток на какао:	50% од МФН	45% од МФН	40% од МФН	35% од МФН	25% од МФН	15% од МФН	5% од МФН	0
2106	Прехранбени производи на друго место неспомнати или опфатени:								0
2106 10	-Концентрати на белтачини и текстурирани белтачинести материи:								0
2106 90	-Друго:								0
2106 90 10 00	--Cheese fondues	50% од МФН	45% од МФН	40% од МФН	35% од МФН	25% од МФН	15% од МФН	5% од МФН	0
2106 90 20 00	--Сложените алкохолни препарати, освен оние врз база на мирисливи материи, од вид којшто се користи за производство на пијалаци	50% од МФН	45% од МФН	40% од МФН	35% од МФН	25% од МФН	15% од МФН	5% од МФН	0
2106 90 92 00	--Друго:								0
2106 90 92 00	--Без млечни маснотии, сахароза, изогликоза, гликоза или скроб или кои содржат, по маса, помалку од 1,5% млечна маснотија, 5% сахароза или изогликоза, 5% гликоза или скроб	0	0	0	0	0	0	0	0
2106 90 98 00	--Друго:	0	0	0	0	0	0	0	0
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација; мраз и снег:	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар. број 2009:	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
2203 00	Пиво добиено од слад:	0	0	0	0	0	0	0	0
2205	Вермут и други вина од свежо грозје, ароматизирани со растенија или со средства за ароматизација:								0
2205 10	-Во садови од 2 литри или помали:	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2205 10 10 00	--Со содржина на реален алкохол од 18% вол или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2205 10 90 00	--Со содржина на реален алкохол што надминува 18% вол								0
2205 90	-Друго:	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2205 90 10 00	--Со содржина на реален алкохол од 18% вол или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2205 90 90 00	--Со содржина на реален алкохол што надминува 18% вол	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2207	Неденатураран етилалкохол со содржина на алкохол 80% вол или повеќе; етилалкохол и други алкохоли, денатурирани, со која и да било јачина:								0
2207 10 00 00	-Неденатураран етилалкохол со содржина на алкохол 80% вол или повеќе	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2207 20 00 00	-Етилалкохол и други алкохоли, денатурирани, со која и да било содржина на алкохол	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2208	Неденатураран етилалкохол со содржина на алкохол помала од 80% вол; ракии, ликери и други алкохолни пијалаци:								

2208 20	Алкохолни пијалаци добиени со дестилација на вина, на пулна или комина, од грозје:	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 20 12 00	---Во амбалажа од 2 литри или помала: ---Коњак	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 20 14 00	---Арманак	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 20 26 00	---Грапа	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 20 27 00	---"Brandy de Jerez"	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 20 29 00	---Друго	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 20 40 00	---Во амбалажа поголема од 2 литри: ---Суров дестилат	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 20 62 00	---Друго: ---Коњак	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 20 64 00	---Арманак	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 20 86 00	---Грапа	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 20 87 00	---"Brandy de Jerez"	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 20 89 00	---Друго	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 30	Виски:									
2208 30 11 00	---Бурбон виски, во амбалажа: ---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 30 19 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 30 32 00	---Шкотско виски: ---Виски од слад, во амбалажа: ---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 30 38 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 30 52 00	---Мешано виски (blended), во амбалажа: ---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0

2208 30 58 00	----Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 30 72 00	---Друго, во амбалажа: ----2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 30 78 00	----Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 30 82 00	---Друго, во амбалажа: ----2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 30 88 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 40	-Рум и тафија (ракија од шеќерна трска): --Во амбалажа од 2 литри или помала:									
2208 40 11 00	---Рум со содржина на испарливи материи освен етил и метил алкохол еднаква или што надминува 225 г/хектолитар на чист алкохол (со 10% толеранција) ---Друго:	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 40 31 00	---Со вредност што надминува 7,9 евра по литар на чист алкохол	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 40 39 00	---Друго	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 40 51 00	--Во амбалажа поголема од 2 литри: ---Рум со содржина на испарливи материи освен етил и метил алкохол еднаква или поголема од 225 г/хектолитар на чист алкохол (со 10% толеранција) ---Друго:	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 40 91 00	----Со вредност што надминува 2 евра по литар на чист алкохол	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 40 99 00	---Друго	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 50	-Цин и клековача: ---Цин, во амбалажа: ----2 литри или помала									
2208 50 11 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 50 19 00	--Клековача, во амбалажа: ----2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 50 91 00		70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0

2208 50 99 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 60	-Вотка:								
2208 60 11 00	--Со содржина на алкохол 45,4% по зафатнина или помала, во амбалажа:								
	---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 60 19 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 60 91 00	--Со содржина на алкохол поголема од 45,4% по зафатнина, во амбалажа:								
	---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 60 99 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 70	-Ликери и кордијали:								
2208 70 10 00	--Во амбалажа од 2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 70 90 00	--Во амбалажа поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 90	-Друго:								
2208 90 11 00	--Арак, во амбалажа:								
	---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 90 19 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 90 33 00	--Сливница, крупковница или вишновца (освен ликери), во амбалажа:								
	---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 90 38 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 90 41 00	--Други алкохоли и други алкохолни пијалаци, во амбалажа од:								
	---2 литри или помала:	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
	----Узо								
	---Друго:								
	-----Алкохолни пијалаци (освен ликери):								
	-----Дестилирани од овошје:								
2208 90 45 00	-----Калвадос	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 90 48 00	-----Друго	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0

Анекс VI

“АНЕКС III

ПАРИНИ ПРИМЕНЛИВИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА (НУЛА-ПАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИТЕ)¹

CN-code	Опис	Годишна беспаринска квота
1704 90	Конфекциониран шеќер (вклучувајќи бело чоколадо), што не содржи какао	140 тони
1806	Чоколадо и други производи кои содржат какао	320 тони
1905 31	Слатки бисквити	330 тони
1905 32	Вафли	
1905 90	Друго	150 тони
2103 30 90	Приготвен сенф	200 тони

¹ Применливите парински стапки за количините надвор од квота се прикажани во Анекс II

Анекс VII

CN-code	Опис	Применува на царина	Година 2004 количина (хл)	Година 2005 количина (хл)	Годишно зголемување за 2006 (хл)	Посебна одредба
ex 2204 10 ex 2204 21	Квалитетно пенливо вино Вино од свежо грозје	Исклучок	29 000	37 000	+ 6 000	(1)
ex 2204 29	Вино од свежо грозје	Исклучок	362 500	354 500	- 6 000	(1)

(1) Може да се одржат консултации на барање на една од Договорните страни, за адаптирање на квотите со трансферирање на количина над 6000 хл од квотата која се однесува на позицијата ex 2204 29 во квотата која се однесува на позициите ex 2204 10 и ex 2204 21.

АНЕКС I

ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ ВО ВРСКА СО СПИСОКОТ ОД АНЕКС II

Забелешка 1:

Списокот ги одредува условите што треба да се исполнат со цел сите производи да се сметаат за доволно преработени или обработени како што е одредено со членот 6 од Протоколот.

Забелешка 2:

2.1 Првите две колони од списокот го опишуваат добиениот производ. Првата колона ги дава тарифните броеви или броевите на главите од Хармонизираниот Систем, а втората колона дава опис на стоките употребен во тој систем за тој тарифен број или глава. За секој внес во првите две колони правилото е одредено во колоните 3 или 4. Кога во некои случаи, на внесот во првата колона му претходи ознаката "ex", тоа значи дека правилата во колоните 3 или 4 се однесуваат само на дел од тој тарифен број како што е опишано во колоната 2.

2.2 Кога неколку тарифни броеви се групирани во колоната 1 или кога е даден бројот на главата, па затоа описот на производот во колоната 2 е даден со општи термини, соседните правила во колоните 3 или 4 се однесуваат на сите производи кои, според Хармонизираниот Систем, се распоредени во тарифните броеви од главата или во кој и да е од тарифните броеви групирани во колоната 1.

2.3 Кога во списокот постојат различни правила што се однесуваат на различни производи во некој тарифен број, во секој ред е содржан описот на тој дел од тарифниот број опфатен со соседните правила во колоните 3 или 4.

2.4 Кога за внесот во првите две колони, постои правило и во колоната 3 и во колоната 4, извозникот може како алтернатива да се определи да го примени или правилото дадено во колоната 3 или правилото дадено во колоната 4. Ако во колоната 4 не е дадено правило за потеклото, мора да се примени правилото дадено во колоната 3.

Забелешка 3:

3.1 Одредбите на член 6 од овој Протокол, за производи што се здобиле со статус на производи со потекло и кои се употребуваат во производството на други производи, се применуваат, без оглед на тоа дали производите статусот го добиле во фабриката каде што тие производи се употребени или во некоја друга фабрика во Република Македонија или во Заедницата.

Пример:

Мотор од тар. број 8407, за кој правилото вели дека вредноста на сите употребени материјали што се без потекло и кои можат да се вградат во него, не смее да надмине 40% од цената на производот франко фабрика, е изработен од "друг легиран челик грубо обликуван со ковење" од тар. број ex 7224.

Ако тоа ковење е направено во Заедницата од ингота без потекло, тој веќе го добил статусот на потекло со употреба на правилото од списокот за тар. број ex 7224. Ковањето во тој случај може да се смета како потекло во пресметковната вредност на моторот, без оглед на тоа дали тој е произведен во истата или во друга фабрика во Заедницата. Вредноста на инготата без потекло не се зема предвид при собирање на вредноста на материјалите без потекло што се употребени.

3.2 Правилото во списокот претставува минимален потребен степен на преработка или обработка, па со преземање повисок степен на обработка или преработка се стекнува статус на производ со потекло; и спротивно на тоа, со помал степен на преработка или обработка не може да се стекне статус на производ со потекло. Така, ако правилото предвидува дека при одредена етапа на изработка може да се користи материјал без потекло, користењето на тој материјал во претходна етапа на изработка е дозволено, додека користењето на тој материјал во подоцнежна етапа на изработка не е дозволено.

3.3 Без прејудуирање на забелешката 3.2, каде што правилото гласи "Производство од материјали од кој било тарифен број", тогаш материјали од било кој тарифен број (броеви) (дури и материјали од истиот опис и тарифен број во кој се распоредува и производот) можат да бидат употребени, согласно со кое било конкретно ограничување опфатено во правилото.

Меѓутоа, изразот "Производство од материјали од било кој тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број" или "Производство од материјали од било кој тарифен број, вклучувајќи и други материјали

јали од истиот тарифен број како и производот" значи дека можат да се користат материјали од било која тарифен број (броеви), освен оние со ист опис како и производот даден во во колоната 2 од списокот.

3.4 Кога правилото во списокот одредува дека производот може да биде произведен од повеќе од еден материјал, тоа значи дека може да се употребува еден или повеќе материјали. Тоа не предвидува дека сите ќе бидат употребени.

Пример:

Правилото за ткаенини од тар. број 5208 до 5212 одредува дека може да се користат природни влакна и покрај другите материјали може да се употребат и хемиски материјали. Тоа не значи дека е потребно да се употребат двата, може да се употреби едниот или другиот, или и двата.

3.5 Кога правилото во списокот одредува дека производот мора да биде произведен од посебен материјал, условот очигледно не спречува употреба на други материјали кои, поради нивната блиска природа, не го задоволуваат правилото. (Види ја и забелешката 6.2 подолу, во врска со текстилот).

Пример:

Правилото за приготвена храна од тар. број 1904, кое посебно ја исклучува употребата на житарки или преработки од житарки, не спречува употреба на минерални соли, хемиски и други адитиви кои не се производи од житарки.

Меѓутоа, ова не се однесува на производи кои, иако не можат да бидат произведени од конкретно наведените материјали во списокот, можат да бидат произведени од материјал од иста природа во некоја претходна етапа на производството.

Пример:

Во случај на производ за облекување од ех Глава 62 изработен од неткаени материјали, ако за оваа класа на производ е дозволено користење само на предиво без потекло, не може да се започне од неткаен материјал - дури и ако неткаените материјали обично не можат да бидат изработени од предено. Во такви случаи почетниот материјал треба да биде на степен на обработка пред предиво - а тоа е, степен на влакно.

3.6 Кога во некое правило од списокот се наведени два процента за максималната вредност на материјалите без потекло што можат да бидат употребени, тогаш тие проценти не смеат да се собираат заедно. Со други зборови, максималната вредност на сите употребени материјали без потекло никогаш не смее да го надмине повисокиот даден процент. Понатаму, поединечните проценти не смеат да се надминат, во однос на материјалите за кои се однесуваат.

Забелешка 4:

4.1 Терминот "природни влакна" во списокот е употребен за да означат влакна што не се вештачки или синтетички. Тој е лимитиран на степените пред предење, вклучувајќи и отпадоци, и, ако тоа не е поинаку означено, во него се вклучени влакна што биле влачени, чешлани или обработени на друг начин, но не впредени.

4.2 Терминот "природни влакна" вклучува коњски влакна од тар. број 0503, свила од тар. број 5002 и 5003, како и волнени влакна и фини или груби животински влакна од тар. број 5101 до 5105, памучни влакна од тар. број 5201 до 5203, и други растителни влакна од тар. број 5301 до 5305.

4.3 Терминот "текстилна пулпа", "хемиски материјали" и "материјали за производство на хартија" се употребени во списокот за да опишат материјали што не се распоредуваат во Глава 50 до 63, и кои можат да бидат употребени за производство на вештачки, синтетички или хартиени влакна или предиво.

4.4 Терминот "вештачки сечени влакна" во списокот е употребен за означување на синтетички или вештачки филаменти, сечени влакна или отпадоци, од тар. број 5501 до 5507.

Забелешка 5:

5.1 Кога, за даден производ во списокот, се бара консултирање на овие забелешки, условите наведени во колоната 3 нема да се употребат на ниту еден основен текстилен материјал употребен во производството на тој производ, кој, земен заедно, претставува 10% или помалку од вкупната маса на сите употребени основни текстилни материјали. (Види ги забелешките 5.3 и 5.4 подолу).

5.2 Меѓутоа, отстапувањата наведени во забелешката 5.1 можат да се применат единствено на мешани производи изработени од два или повеќе основни текстилни материјали.

Основни текстилни материјали се следниве:

- свила,
- волна,
- груби животински влакна,
- фини животински влакна,
- коњски влакна,
- памук,
- материјали за правење хартија и хартија,
- лен,
- вистински коноп,
- јута и други текстилни влакна,
- сисал и други текстилни влакна од видот

Agava,

- кокос, абака, рамија и други растителни текстилни влакна,
- синтетички филаменти,
- вештачки филаменти,
- спроводливи филаменти,
- синтетички вештачки сечени влакна од полипропилен,
- синтетички вештачки сечени влакна од полиестер,
- синтетички вештачки сечени влакна од полиамид,
- синтетички вештачки сечени влакна од полиакрилонитрил,
- синтетички вештачки сечени влакна од полиимид,
- синтетички вештачки сечени влакна од политетрафлуороетилен,
- синтетички вештачки сечени влакна од поли(фенилен сулфид),
- синтетички вештачки сечени влакна од поли(винилхлорид),
- други синтетички вештачки сечени влакна,
- вештачки сечени влакна од вискоза,
- други вештачки сечени влакна,
- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиетер, обвиткано или необвиткано,
- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиестер, обвиткано или необвиткано,
- производи од тар. број 5605 (метализирано предено) што содржи лента од алуминиумска фолија или од пластичен слој обложени или необложени со прав од алуминум, со широчина што не надминува 5 мм, поврзани со прозирни или обоени врзиви средства меѓу два слоја од пластична фолија,
- други производи од тар. број 5605.

Пример:

Предиво, од тар. број 5205, изработено од памучни влакна од тар. број 5203 и синтетички сечени влакна од тар. број 5506, е мешано предено. Така, синтетичките сечени влакна без потекло, кои не ги задоволуваат пра-

вилата за потеклото (кои бараат производство од хемиски материјали или текстилна пулпа), можат да се употребаат, под услов нивната вкупна маса да не надминува 10% од масата на предивото.

Пример:

Волнена ткаенина, од тар. број 5112, изработена од волнено предено од тар. број 5107 и синтетичко предено од сечени влакна од тар. број 5509, претставува мешана ткаенина. Оттука, синтетичкото предиво што не ги задоволува правилата за потекло (кое бара производство од природни влакна, невлачени или нечеслани ниту поинаку преработени за предење), или комбинацијата од двете предива, може да биде употребена, под услов нивната вкупна маса да не надминува 10% од масата на ткаенината.

Пример:

Тафтуваните текстилни ткаенини од тар. број 5802, изработени од памучно предиво од тар. број 5205 и памучна ткаенина од тар. број 5210, претставуваат мешан производ само ако памучната ткаенина е самата по себе мешана ткаенина, којашто е изработена од предива кои се распоредуваат во два различни тарифни броеви, или ако употребените памучни предива сами по себе претставуваат мешаници.

Пример:

Ако тафтуваната текстилна ткаенина за којашто станува збор е изработена од памучно предено од тар. број 5205 и синтетичка ткаенина од тар. број 5407, тогаш, очигледно, употребените предива се два различни основни текстилни материјали и тафтуваната текстилна ткаенина, во согласност со тоа, е мешан производ.

5.3 Во случај на производи кои содржат "предено изработено од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиестер, обвиткано или необвиткано", оваа толеранција е 20% во однос на ова предиво.

5.4 Во случај на производи кои содржат "ленти од алуминиумска фолија или од пластичен слој обложени или необложени со прав од алуминиум, со ширина што не надминува 5 мм, поврзани со прозирни или обоеви врзани средства меѓу два слоја пластична фолија", оваа толеранција е 30% во однос на лентата.

Забелешка 6:

6.1 Во случај кога во списокот се бара да се консултира оваа забелешка, текстилните материјали (со исклучок на поставите и меѓупоставите), кои не ги задоволуваат правилата наведени во списокот во колоната 3 за готови производи, можат да бидат употребени под услов тие да се распоредуваат во тарифен број различен од тарифниот број на производот и нивната вредност да не надминува 8% од цената на производот франко фабрика.

6.2 Без прејудување на забелешката 6.3, материјалите што не се распоредуваат во Глава 50 до 63, можат слободно да се употребуваат во производство на текстилни производи, било тие да содржат или да не содржат текстилни материјали.

Пример:

Ако правилото во списокот наведува, дека за посебни текстилни артикли (како панталони), мора да биде употребено предиво, тоа не спречува употреба на метални артикли, како копчиња, затоа што копчињата не се распоредуваат во Глава 50 до 63. Од истите причини, тоа не е пречка за употреба на патенти, иако патентите, во принцип содржат текстил.

6.3 Онаму каде што се применува правилото за процентите, вредноста на материјалите што не се распоредуваат во Глава 50 до 63, мора да биде земена предвид кога се пресметува вредноста на содржаните материјали без потекло.

Забелешка 7:

7.1 Во смисла на тар. број ех 2707, 2713 до 2715, ех 2901, ех 2902 и ех 3403, "специфичните процеси" се следниве:

(а) вакуумска дестилација;
(б) редестилација со многу длабок фракционен процес;

(в) крекинг;
(г) реформирање;
(д) екстракција со помош на селективни растворувачи;

(ф) процес кој ги опфаќа следниве операции: обработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенси; деколоризација и пречистување со природна активна земја, активна земја, активен јаглен или боксит;

(е) полимеризација;

(ж) алкилација;

(з) изомеризација.

7.2 За целите на тар. број 2710, 2711 и 2712, "специфичните процеси" се следниве:

(а) вакуумска дестилација;

(б) редестилација со многу длабок фракционен процес;

(в) крекинг;

(г) реформирање;

(д) екстракција со помош на селективни растворувачи;

(ф) процес кој ги подразбира следниве операции: обработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенти; деколоризација и пречистување со природна активна земја, активна земја, активен јаглен или боксит;

(е) полимеризација;

(ж) алкилација;

(з) изомеризација;

(с) во однос на тешките масла кои се распоредуваат во тар. број ех 2710, десулфуризацијата со водород резултира со намалување на барем 85% од содржината на сулфурот на обработениот производ (метод ASTM D 1266-59 T);

(и) во однос на производите кои се распоредуваат само во тар. број 2710, депарафинирање со друг процес освен филтрирање;

(ј) во однос на тешките масла кои се распоредуваат само во тар. број ех 2710, обработка со водород под притисок од повеќе од 20 бари и температура од над 250°C со употреба на катализатор, освен ефектот на десулфуризација, кога водородот сочинува активен елемент во хемиската реакција. Натамошната обработка со водород на маслата за подмачкување од тар. број ех 2710 (на пример, хидрофинализација или деколоризација), со цел посебно, да се подобри бојата или стабилноста, сепак нема да се смета за специфичен процес;

(к) во смисла на маслата за гориво кои се распоредуваат само во тар. број ех 2710, атмосферска дестилација, под услов помалку од 30% од овие производи да дестилираат, по зафатнина, вклучувајќи ги и загубите, на температура од 300°C според методот ASTM D 86;

во однос на тешките масла, освен гасните масла и маслата за гориво кои се распоредуваат само во тар. број ех 2710, обработка со помош на високофреквентно празнење на електрична четка;

во однос на суровите производи (освен нафтно желе, озокерит, восок од лигнит или восок од тресет, парафински восок кои во масат содржат помалку од 0,75% на масло) само од тар. број ех 2712, отстранување на маслото со фракциона кристализација.

7.3 Во смисла на тар. број ех 2707, 2713 до 2715, ех 2901, ех 2902 и ех 3403, едноставните операции, како чистење, декантирање, отсолување, отстранување вода, филтрирање, бојадисување, означување, добивање на сулфурна содржина како резултат на мешање на производи со различна содржина на сулфур, или било која комбинација од овие операции или слични операции, не дозволуваат стекнување на статус на потекло.

А Н Е К С И X

А Н Е К С И I

СПИСОК НА ОБРАБОТКА ИЛИ ПРЕРАБОТКА ШТО ТРЕБА ДА СЕ ИЗВРШАТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ БЕЗ ПОТЕКЛО ЗА ПРОИЗВОДОТ ДА СЕ ЗДОБИЕ СО СТАТУС НА ПРОИЗВОД СО ПОТЕКЛО

Производиите наведени во сѝсокој не мора сѝе да се оѝфаѝени со Сѝоѝодбаѝа. Заѝоа не оѝходно е да се видаѝ друѝиите делови од Сѝоѝодбаѝа.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, што треба да се изврши на материјалите без потекло, за да имаат статус со потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
Глава 01	Живи животни	Сите употребени животни од Глава 1 мора целосно да преовладуваат
Глава 02	Месо и други кланични производи за јадење	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 1 и 2 мора целосно да преовладуваат
Глава 03	Риби и черупкари, мекотелци и други водени без рбетници	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 3 мора целосно да преовладуваат
ex Глава 04	Млечни производи; птичји јајца; природен мед; јастиви производи од животинско потекло, неспоменати ниту опфатени на друго место; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 4 мора целосно да преовладуваат
0403	Маштеница, кисело млеко, павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао	Производство во кое: - сите употребени материјали од Глава 4 мора целосно да преовладуваат, - сите употребени овошни сокови од тар. број 2009 (освен од ананас, лимета или од грејпфрут) мора да се од домашно потекло, и - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 да не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex Глава 05	Производи од животинско потекло, на друго место неспоменати ниту опфатени; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 5 мора целосно да преовладуваат
ex 0502	Преработени четини и влакна од питоми или дивни свињи	Чистење, дезинфекција, сортирање и исправување на четини и влакно
Глава 06	Живи дрвја и други растенија; луковици, корења и слично; сечено цвеќе и украсни лисја	Производство во кое: - сите употребени материјали од Глава 6 мора целосно да преовладуваат, и

		-вредноста на сите употребени материјали да не надминува 50% од фабричката цена на производот
Глава 07	Зеленчук, корења и грутки за јадење	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 7 мора целосно да преовладуваат
Глава 08	Овошје и јатчесто овошје за јадење; кори од агруми или од дињи и лубеници	Производство во кое: - сето употребено овошје и јатчесто овошје мора целосно да преовладува, и - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 да не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex Глава 09	Кафе, чај, мате-чај и мирудии; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 9 мора целосно да преовладуваат
0901	Кафе, печено или непечено, со или без кофеин; луспи и ципи од кафе; замени за кафе што содржат кафе во кој и да било сооднос	Производство од материјали од кој и да е тар. број
0902	Чај, неароматизиран или ароматизиран	Производство од материјали од кој и да е тар. број
ex 0910	Мешаници на мирудии	Производство од материјали од кој и да е тар. број
Глава 10	Жита	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 10 мора целосно да преовладуваат
ex Глава 11	Производи од мелничката индустрија; слад; скроб; инулин; глутен од пченица; освен:	Производство во кое сите употребени жита, зеленчук, корења и грутки за јадење, од тар. број 0714 или овошје, мора целосно да преовладуваат
ex 1106	Брашно, гриз и прав од сушен мешунест зеленчук од тар. број 0713	Сушење и мелење на мешунест зеленчук од тар. број 0708
Глава 12	Маслодајни семиња и плодови; разни зрна, семиња и плодови; индустриски или медицински растенија; слама и добиточна храна (кабаста)	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 12 мора целосно да преовладуваат

1301	Шелак, природни гуми, смоли, гуми-смоли и олеосмоли (на пример, балсами)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 1301 не надминува 50% од фабричката цена на производот
1302	Растителни сокови и екстракти; пектински материи, пектинати и пектати, агар-агар и други служи и средства за згуснување, добиени од растителни производи, модификувани или немодификувани:	
	- Служи и средства за згуснување, модификувани, добиени од растителни производи	Производство од немодификувани служови и средства за згуснување
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
Глава 14	Растителни материјали за плетарство; растителни производи на друго место неспоменати ниту опфатени	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 14 мора целосно да преовладуваат
ex Глава 15	Маснотии и масла од животинско или растително потекло и производи од нивно разлагање; преработени маснотии за јадење; восоци од животинско или растително потекло; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
1501	Свинска маст (вклучувајќи и сало) и живинска маст, освен оние од тар. број 0209 или 1503:	
	- Маснотии од коски или отпадоци	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од оние од тар. број 0203, 0206 или 0207 или од коски од тар. број 0506
	- Други	Производство од месо или отпадоци за јадење од свинско месо од тар. број 0203 или 0206 или од месо и отпадоци за јадење од живинско месо од тар. број 0207

1502	Маснотии од животни од видовите говеда, овци или кози, освен оние од тар. број 1503:	
	- Маснотии од коски или отпадоци	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од оние од тар. број 0201, 0202, 0204 или 0206 или од коски од тар. број 0506
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 мора целосно да преовладуваат
1504	Маснотии и масла и нивни фракции, од риби или морски цицачи, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани:	
	- Цврсти фракции	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучително и др. материјали од тар. број 1504
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 и 3 мора целосно да преовладуваат
ex 1505	Рафиниран ланолин	Производство од маснотии од сурова волна од тар. број 1505
1506	Други масти и масла од животинско потекло и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани:	
	- Цврсти фракции	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 1506
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 мора целосно да преовладуваат
1507 до 1515	Растителни масла и нивни фракции:	
	- Соино масло, масло од кикиритки, палмово масло, масло од кокосов орех, од	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број

	палмов орех, бабасу, тунгово масло и масло од оитицица, восок од мирта и јапонски восок, фракции од масло од јојоба и масла за технички или индустриски потреби од кои не се произведуваат прехранбени производи за човечка исхрана	во кој не е содржан производот
	- Цврсти фракции, освен оние на маслото од јојоба	Производство од др. материјали од тар. број 1507 до 1515
	- Други	Производство во кое сите употребени растителни материјали мора целосно да преовладуваат
1516	Масти и масла од животинско или растително потекло и нивни фракции, делумно или на полно хидрогенизирани, интерестерификувани, реестерификувани или елеидинизирани, пречистени или непречистени, но пона-таму неприготвени	Производство во кое: - сите употребени материјали од Глава 2 мора целосно да преовладуваат, и - сите употребени растителни материјали мора целосно да преовладуваат. Меѓутоа, може да се користат материјали од тар. број 1507, 1508, 1511 и 1513
1517	Маргарин; јастиви мешаници или препарати од масти или масла од животинско или растително потекло или од фракции на различни масти или масла од оваа глава, освен мастите или маслата за јадење и нивните фракции од тар. број 1516	Производство во кое: - сите употребени материјали од Глава 2 и 4 мора целосно да преовладуваат, и - сите употребени растителни материјали мора целосно да преовладуваат. Меѓутоа, може да се користат материјали од тар. број 1507, 1508, 1511 и 1513
Глава 16	Преработки од месо, риби или черупкари, мекотелци или од други водени безрбетници	Производство: - од животни од Глава 1, и/или - во кои сите употребени материјали од Глава 3 мора целосно да преовладуваат
ex Глава 17	Шеќер и производи од шеќер; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број

		во кој не е содржан производот
ex 1701	Шеќер од шеќерна трска или од шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба, ароматизиран или обоен	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
1702	Други шеќери, вклучувајќи хемиски чиста лактоза, малтоза, гликоза и фруктоза, во цврста состојба; шеќерни сирупи без додадени средства за ароматизација или материи за бојосување; вештачки мед и мешаници на вештачки и природен мед; карамела: - Хемиски чиста малтоза и фруктоза	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и др. материјали од тар. број 1702
	Други шеќери во цврста состојба, ароматизирани или обоени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали мораат да бидат од домашно потекло
ex 1703	Меласи добиени при екстракција или рафинирање на шеќер, ароматизирани или обоени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколадо), без какао	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот

Глава 18

Какао и производи од какао

Производство во кое:

- сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и

- вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот

1901

Екстракт на слад;
прехранбени производи од брашно, јарма, гриз, скроб или екстракт на слад, без додаток на какао или со содржина помала од 40% по маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место неспоменати ниту опфатени;
прехранбени производи од стоки од тар. броеви 0401 до 0404, без додаток на какао или со содржина помала од 5% по маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место неспоменати ниту опфатени:

- Екстракт на слад

Производство од жита од Глава 10

- Други

Производство во кое:

- сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и

- вредноста на сите употребени материјали од Глава 4 и 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот

1902

Теста, варени или неварени или полнети (со месо или со други материи) или поинаку приготвени, како што се шпагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони; кус-кус, приготвени или неприготвени:

	- Со содржина од 20% или помалку месо по маса, месни отпадоци, риби, черупкари или мекотелци	Производство во кое сите употребени жита и деривати (освен тврдата пченица и нејзините деривати) мора целосно да преовладуваат
	- Со содржина од повеќе од 20% месо по маса, месни отпадоци, риби, черупкари или мекотелци	Производство во кое: - сите употребени жита и деривати (освен тврдата пченица и нејзините деривати) мора целосно да преовладуваат, и - сите употребени материјали од Глава 2 и 3 мора целосно да преовладуваат
1903	Тапиока и замени за тапиока, приготвени од скроб, во форма на лушпички, зрнца, монистра или слични форми	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен скроб од компир од тар. број 1108
1904	Производи за исхрана добиени со бабрење или пржење на жита или производи од жита (на пример: пченкарни снежинки); жита (освен пченка) во зрно или во форма на снежинки или други обработени зрна (освен брашно, јарма и гриз), претходно варени, или поинаку приготвени, на друго место неспоменати ниту опфатени	Производство: - од материјали што не се распоредуваат во тар. број 1806, - во кое сите употребени жита и брашно (освен тврдата пченица и нејзините деривати и пченката <i>Zea indurata</i>) мора целосно да преовладуваат, и - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен Глава 11
ex Глава 20	Производи од зеленчук, овошје, јатчесто овошје или од други делови на растенија; освен:	Производство во кое сето употребено овошје, јатчесто овошје или зеленчук мора целосно да преовладуваат

ex 2001	Сладок компир и слични делови на растенијата погодни за јадење што по маса содржат 5% скроб или повеќе, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 2004 и ex 2005	Компири во форма на брашно, гриз или снегулки, подготвени или конзервирани на друг начин освен во оцет или оцетна киселина	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
2006	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје, кори од овошје и други делови од растенија, конзервирани во шеќер (кандирани, суви или кристализирани)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
2007	Џемови, овошни желеа, мармелади, пиреа од овошје и јатчесто овошје и пасти од овошје и јатчесто овошје добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex 2008	Јатчесто овошје што не содржи додаток на шеќер или алкохол	Производство во кое вредноста на употребеното јатчесто овошје и маслодајно семе од домашно потекло од тар. број 0801, 0802, и 1202 до 1207 не надминува 60% од фабричката цена на производот
	- Путер од кикиритки; смеси од жита; палмини јатки, пченка	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
	- Други, освен овошје и јатчесто овошје подготвени на друг начин освен на пареа или со вриење во вода, без додаден шеќер, замрзнати	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот

2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со или без додаток на шеќер или други средства за засладување	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex Глава 21	Разни производи за исхрана; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
2101	Екстракти, есенции и концентрати на кафе, чај, мате-чај, и препарати врз основа на тие производи или врз база на кафе, чај, мате-чај, пржена цикорија и други пржени замени за за кафе, и екстракти, есенции и концентрати на тие производи	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое сите употребени цикории мора целосно да преовладуваат
2103	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства; брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф): - Сосови и препарати за сосови, мешани мирудии и мешани мирудиски средства - Брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат брашно или гриз од сенф или приготвен сенф Производство од материјали од кој и да е тар. број
ex 2104	Супи и чорби и препарати за тие производи	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од подготвен или конзервиран зеленчук од тар. број 2002 до 2005
2106	Прехранбени производи на друго место споменати ниту опфатени	Производство: - од материјали кои се

		распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex Глава 22	Пијалаци, алкохоли и оцет; освен:	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое сето употребено грозје или деривати од грозје мора целосно да преовладуваат
2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар. број 2009	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот, и - во кое секој употребен сок од овошје (освен сок од ананас, лимета и грејпфрут) мора да биде од домашно потекло
2207	Неденатуриран етилалкохол со содржина на алкохол 80% vol или повеќе; етилалкохол и други алкохоли, денатурирани, со која и да било јачина	Производство: - од материјали што не се распоредуваат во тар. број 2207 или 2208, и - во кое сето употребено грозје или деривати од грозје мора целосно да преовладуваат или до колку сите употребени материјали се од домашно потекло, може да се користи арак до граница од 5% зафатнина
2208	Неденатуриран етилалкохол со содржина на	Производство:

	алкохол помала од 80% vol; ракии, ликери и други алкохолни пијалаци:	- од материјали што не се распоредуваат во тар. број 2207 или 2208, и - во кое сето употребено грозје или деривати од грозје мора целосно да преовладуваат или до колку сите употребени материјали се од домашно потекло, може да се користи арак до граница од 5% зафатнина
ex Глава 23	Остатоци и отпадоци од прехранбената индустрија; приготвена храна за животни; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 2301	Китово брашно; брашно, прав и пелети од риби или од черупкари, мекотелци или други водени без'рбетници, непогодни за човечка исхрана	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 и 3 мора целосно да преовладуваат
ex 2303	Остатоци од производство на скроб од пченка (освен концентрирани течности за натопување), со содржина на протеини пресметана за сув производ поголема од 40% по маса	Производство во кое сета употребена пченка мора целосно да преовладува
ex 2306	Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени со екстракција на маслиново масло, што содржат повеќе од 3% маслиново масло	Производство во кое сите употребени маслинки мора целосно да преовладуваат
2309	Производи што се употребуваат за исхрана на животни	Производство во кое: - сите употребени жита, шеќер или меласи, месо или млеко мора да бидат од домашно потекло, и - сите употребени материјали од Глава 3 мора целосно да преовладуваат
ex Глава 24	Тутун и производи за замена на тутун; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 24 мора целосно да преовладуваат
2402	Пури, цигарилоси и цигари, од тутун или од замени за тутун	Производство во кое најмалку 70% по маса од непреработениот тутун или отпадоци од тутун од тар. број 2401 што се

		употребени мора да бидат од домашно потекло
ex 2403	Тутун за пушење	Производство во кое најмалку 70% по маса од непреработениот тутун или отпадоци на тутун од тар. број 2401 што се употребени мора да биде од домашно потекло
ex Глава 25	Сол; сулфур; земја и камен; гипс; вар и цемент; освен:	Производство во кое сите употребените материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 2504	Природен кристален графит, со збогатена содржина на јаглен, прочистен и мелен	Збогатување на содржината на јаглен, прочистување и мелење на суров кристален графит
ex 2515	Мермер, сечен со пила или на друг начин, во блокови или плочи со правоаголна (вклучувајќи и квадратна) форма, со дебелина не поголема од 25 см	Сечење на мермер со пила или на друг начин, (дури и ако е веќе сечен со пила) со дебелина поголема од 25 см
ex 2516	Гранит, порфир, базалт, песочар и друг камен за споменици и градежништво, сечени со пила или на друг начин, во блокови или плочи во правоаголна (вклучувајќи и квадратна) форма, со дебелина не поголема од 25 см	Сечење на камен со пила или на друг начин, (дури и ако е веќе сечен) со дебелина поголема од 25 см
ex 2518	Калциниран доломит	Калцинирање на доломит што не е калциниран
ex 2519	Дробен природен магнезиумкарбонат (магнезит), во херметички запечатени контејнери, и магнезиумоксид, чист или нечист, што не спаѓа во електростопен магнезит или синтермагнезит	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користи природен магнезиумкарбонат (магнезит)
ex 2520	Гипс специјално подготвен за стоматологија	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
ex 2524	Природни азбестни влакна	Производство од азбестен концентрат

ex 2525	Момирок во прав	Мелење на момирок или отпадоци од момирок
ex 2530	Земјени бои, калцинирани или во прав	Калцинирање или мелење на земјени бои
Глава 26	Руди, згури и пепели	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 27	Минерални горива, минерални масла и производи од нивна дестилација; битуменозни материи; минерални восоци; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 2707	Масла во кои масата на ароматски состојки ја надминува масата на неароматски состојки, масла слични на минералните масла добиени со дестилација на катран од камен јаглен на висока темп., од чија зафатнина повеќе од 65% се дестилира на темп. до 250°C (вклучувајќи и мешаници на нафтен алкохол и бензол), за користење како гориво за енергија или греење	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ¹ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот
ex 2709	Сурови масла добиени од битуменозни минерали	Сува дестилација на битуменозни материјали
2710	Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали, ос- вен сурови; производи на друго место неспоменати или опфатени, кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали, ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи; отпадочни масла	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ² или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се

¹ За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

² За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.2.

		распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот
2711	Нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ³ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот
2712	Вазелин; парафин, микрокристален восок од нафта, пресувани парафини, озокерит, восок од мрк јаглен и лигнит, восок од тресет, други минерални восоци и слични производи добиени со синтеза или други постапки, бојосани или небојосани	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ⁴ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот
2713	Кокс, битумен и други остатоци од нафта или од масла од битуменозни минерали	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ⁵

³ За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.2.

⁴ За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.2.

⁵ За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

⁶ За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

		или	Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот
2714	Битумен и асфалт, природен; битуменозни или маслени шкрилци и тарпесок (катрански песок); асфалтити и асфалтни карни	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ⁶ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот	
2715	Битуменски мешаници врз база на природен асфалт, природен битумен, битумен од нафта, минерален катран или минерални катрански смоли (на пример, битуменозен кит, cut-back)	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ⁷ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот	

⁷ За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

ex Глава 28	Неоргански хемиски производи; органски или неоргански соединенија од благородни метали, од метали на ретка земја, од радиоактивни елементи или од изотопи, освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 2805	"Mischmetall"	Производство со електролитична или термална постапка во која вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
ex 2811	Сулфур триоксид	Производство од сулфурдиоксид	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 2833	Алуминиум сулфат	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
ex 2840	Содиум перборат	Производство од дисодиум тетраборат пентахидрат	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex Глава 29	Органски хемиски производи; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот

ex 2901	Ациклични јаглеводороди што се користат како гориво за енергија или за греење	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ⁸ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредени во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот	
ex 2902	Циклани и циклени (освен азулени), бензен, толуен, ксилени, што се користат како гориво за енергија или греење	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ⁹ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот	
ex 2905	Алкохолати на метали од алкохоли од овој тар. број и од етанол	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 2905. Меѓутоа, алкохолатите на метали од овој тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
2915	Заситени ациклични монокарбонски киселини и нивни анхидриди,	Производство од материјали од кој и да е тар. број. Меѓутоа,	Производство во кое вредноста на сите употребени

⁸ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.1 и 7.3.⁹ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

	халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати	вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2915 и 2916 да не надминува 20% од фабричката цена на производот	материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 2932	- Интерни етри и нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо деривати	Производство од материјали од кој и да е тар. број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2909 да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
	- Циклични ацетали и интерни полуацетали и нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо деривати	Производство од материјали од кој и да е тар. број	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
2933	Хетероциклични соединенија само со азотни хетеро-атом(и)	Производство на материјали од кој и да е тар. број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2932 и 2933 да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
2934	Нуклеински киселини и нивни соли, хемиски определени или неопределени; други хетероциклични соединенија	Производство од материјали од кој и да е тар. број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2932, 2933 и 2934 да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 2939	Концентрати од афионова слама кои содржат не помалку од 50 % од својата тежина во алкалоиди	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
ex Глава 30	Фармацевтски производи; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов	

		нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот
3002	Човечка крв; животинска крв подготвена за употреба во терапевтски, профилатички или дијагностички цели; антисеруми или други фракции на крв и модификувани имунолошки производи, без оглед на тоа дали се добиени или не се добиени со биотехнолошки процеси; вакцини, токсини, микробски култури (освен на квасец) и слични производи	
	- Производи што се состојат од две или повеќе состојки што се измешани за терапевтска или профилатичка употреба или неизмешани производи за овие цели, приготвени во измерени дози или во форми на пакувања за продажба на мало	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот.
	- Други	
	- Човечка крв	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот
	- Животинска крв подготвена за терапевтски или профилатички цели	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот
	- Фракции на крв освен антисеруми, хемоглобин и серум глобулин	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и

	други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот
- Хемоглобин, крвен глобулин и серум глобулин	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот
- Други	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот
3003 и 3004	Лекови (освен производи од тар. број 3002, 3005 и 3006):
- Добиеени од амикацин од тар. број 2941	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјали од тар. број 3003 или 3004, може да се користат, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот
- Други	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од тар. број 3003 или 3004 може да се користат под услов нивната вредност, земени

		заедно, да не надминува 20% од фабричката цена на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали да не надминува 50% од фабричката цена на производот	
ex 3006	Отпадни фармацевтски производи одредени во белешка 4(s) на оваа Глава	Потеклото на производот во ќе се задржи во оригиналната класификација	
ex Глава 31	Ѓубрива; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 3105	Минерали или хемиски ѓубрива што содржат два или три ѓубривни елементи, азот, фосфор и калиум; други ѓубрива; производи од оваа Глава во форма на таблети или слични форми, или во пакувања до 10 кг бруто-маса освен: - натриум нитрат - калиум цијанамид - калиум сулфат - магнезиум калиум сулфат	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex Глава 32	Екстракти за штавење или бојосување; танини и нивни деривати; бои за текстил, пигменти и други материи за бојосување; приготвени премачкувачки средства и лакови; китови и други затиначки маси; печатарски бои и мастила; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот

		фабричката цена на производот	
ex 3201	Танини и нивни соли, естри, естери и други деривати	Производство од екстракти за штавење од растително потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
3205	Лак бои; препарати предвидени со забелешката 3 кон оваа глава врз база на лак бои ¹⁰	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од тар. број 3203, 3204 и 3205. Меѓутоа, материјалите од тар. број 3205 може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex Глава 33	Етерични масла и резиноиди; парфимериски, козметички или тоалетни производи; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распорежуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распорежуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
3301	Етерични масла (без терпени или со терпени), вклучувајќи т.н. "concretes" и чисти масла; резиноиди; екстрахирани олеосмоли; концентрати на етерични масла во масти, нестерски масла, восоци или слично, добиеени со постапка на екстракција на етерични масла со помош на маст или со мацерација; споредни терпенски производи добиеени со детерпенација на етерични масла; водни дестилати и водни раствори на етерични масла	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и материјали од некоја друга "група" ¹¹ од овој тар. број. Меѓутоа, материјали од истата група може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот

¹⁰ Забелешката 3 за Глава 32 прецизира дека такви препарати се оние што се користат за бојадисување на кој и да е материјал или како состојка во производството на бојадисани препарати, под услов тие да не се распорежуваат во друг тарифен број од Глава 32.

¹¹ За "група" се смета секој дел од тар. број што е поделен од останатите со знакот точка и запирка.

ex Глава 34	Сапун, органски површински активни средства, препарати за перење, препарати за подмачкување, вештачки восоци, приготвени восоци, препарати за полирање или чистење, свеќи и слични производи, пасти за моделирање, "забарски восоци" и забарски препарати врз база на гипс; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 3403	Препарати за подмачкување што содржат масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали, под услов тие да претставуваат помалку од 70% по маса	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ¹² или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот	
3404	Вештачки восоци и приготвени восоци: - Восоци врз база на парафин, нафтни восоци, восоци добиени од битуменозни минерали, восок од јагленова прашина или восок од крлушки - Други	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен: - хидрогенизирани масла што имаат карактер на восоци од тар. број 1516,	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот

¹² За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

		- масни киселини хемиски недефинирани или индустриски масни алкохоли што имаат карактер на восоци од тар. број 3823, и	
		- материјали од тар. број 3404	
		Меѓутоа, овие материјали можат да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	
ex Глава 35	Белтачинести материи; модификувани скрбови; лепила; ензими; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
3505	Декстрини и други модификувани скрбови (на пример, прежелатинизирани или естерификувани скрбови); лепила врз база на скрбови или врз база на декстрини или други модификувани скрбови:		
	- Скробни етри и естри	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3505	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
	- Други	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од оние од тар. број 1108	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 3507	Подготвени ензими што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од	

		фабричката цена на производот	
Глава 36	Експлозиви, пиротехнички производи; кибрити, пирофорни легури; запаливи препарати	Производство во кое сите употребени материјали се распореѓуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распореѓуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex Глава 37	Производи за фотографски или кинематографски цели, освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распореѓуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распореѓуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
3701	Фотографски плочи и планфилмови, осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал освен од хартија, картон или текстил; план-филмови за моментна (брза) фото- графија, осетливи на светлост, неосветлени, во касети или без касети:		
	- Филм за брза фотографија во боја, во касети	Производство во кое сите употребени материјали се распореѓуваат во кој и да е тар. број освен тар. број 3701 или 3702. Меѓутоа, материјалите од тар. број 3702 може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 30% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали се распореѓуваат во кој и да е тар. број, освен тар. број 3701 или 3702. Меѓутоа, материјалите од тар. број 3701 и 3702 може да се користат под услов	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот

		нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	
3702	Фотографски филмови во ролни, осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал освен од хартија, картон или текстил; филмови во ролни за моментна (брза) фотографија, осетливи на светлост, неосветлени	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во кој и да е тар. број, освен тар. број 3701 или 3702.	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
3704	Фотографски плочи, филм-хартија, картон и текстил, осветлени, но неразвиени	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во кој и да е тар. број, освен во тар. број 3701 до 3704.	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex Глава 38	Разни производи на хемиската индустрија; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 3801	- Колоиден графит во суспензија со масло и полуколоиден графит, јаглородни пасти за електроди	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
	- Графит во форма на паста што претставува смеса на графит со минерални масла со повеќе од 30% маса	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 3403 не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 3803	Рафинирано тал масло	Рафинирање од сурово тал-масло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 3805	Алкохоли на сулфатен терпентин, пречистени	Пречистување со дестилација или	Производство во кое вредноста на

		рафинирање на сурови алкохоли на сулфатен терпентин	сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 3806	Смолни естри	Производство од смолни киселини	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 3807	Смола од дрво (катранска смола од дрво)	Дестилација на катран од дрво	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
3808	Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против ртење и средства за регулација на растењето на растенијата, дезинфектанти и слични производи, подготвени во форма или пакување за продажба на мало или како препарати или производи (на пример, сулфурирани ленти, фитили, свеќи и хартии за убивање муви)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
3809	Средства за доработка, носачи на бои кои служат за забрзување на бојосувањето или за фиксирање на мате- риите за бојосување и други производи и препарати (на пример, средства за апература и нагризување), што се употребуваат во индустријата на текстил, хартија, кожа или во слични индустрии, на друго место непомнати ниту опфатени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
3810	Препарати за декапирање на метални површини; топителни и други помошни препарати за лемење и заварување; прашоци и пасти за лемење и зава- рување што се состојат од метали и други материјали; препарати што се употребуваат како јадра или облоги за електроди или прачки за заварување	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	

3811	Препарати против детонација, препарати за спречување на оксидација (инхибитори на оксидација), за спречување на таложее на смола, подобрувачи на вискозитет, анти-корозивни препарати и други подготвени адитиви, за минерални масла (вклучувајќи бензин) или за други течности што се употребуваат за исти цели како минералните масла: - Подготвени адитиви за масло за подмачкување, што содржат масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали - Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 3811 не надминува 50% од фабричката цена на производот Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
3812	Подготвени забрзувачи на вулканизација; сложени пластификатори за гума или пластични маси, на друго место неспомнати ниту опфатени; антиоксидациони препарати и други сложени стабилизатори за гума или пластични маси	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
3813	Препарати и полнења за апарати за гаснење на пожар; наполнети гранати за гаснење пожар	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
3814	Сложени органски растворувачи и разредувачи, на друго место, неспоменати ниту опфатени; подготвени средства за симнување на премачкувачките средства или лакови	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
3818	Хемиски елементи допирани за употреба во електрониката, во форма на дискови, плочки или слични	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од

	форми; хемиски соединенија допирани за употреба во електрониката	фабричката цена на производот
3819	Течности за хидраулични кочници и други подготвени течности за хидраулична трансмисија, што не содржат или содржат помалку од 70% по маса масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
3820	Препарати против замрзнување и приготвени течности за одмрзнување	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
3822	Дијагностички или лабораториски реагенси на подлога и приготвени дијагностички или лабораториски реагенси, без оглед на тоа дали се или не се на подлога, освен оние од тар. број 3002 или 3006; сертификирани референтни материјали	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
3823	Индустриски монокарбоксилни масни киселини; кисели масла од рафинирање; индустриски масни алкохоли:	
	- Индустриски монокарбоксилни масни киселини, кисели масла од рафинирање	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
	- Индустриски масни алкохоли	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3823
3824	Подготвени врзивни средства за леарски калапи или леарски јадра; хемиски производи и препарати на хемиската индустрија или на сродни индустрии (вклучувајќи ги и оние што се состојат од мешаници на природни производи), на друго место неспомнати или опфатени:	

- Следните производи од овој тар. број:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
- Подготвени врзивни средства за леарски калапи или јадра, базирани врз природни смолести производи		
- Нафтенски киселини, нивни соли нерастворливи во вода и нивни естри		
- Сорбитол, освен оној од тар. број 2905		
- Нафтени сулфонати, освен нафтени сулфонати од алкални метали, од амонијак или станоламини; тиофенирани сулфурни киселини од масла добиени од битуменозни минерали и нивни соли		
- Именувачи на јони		
- Копачи на вакуум-цевки		
- Алкален железен оксид за прочистување на гасови		
- Амонијачни гасовити тености и потрошен оксид произведен при прочистување на јаглени гасови		
- Сулфонафтенски киселини, нивни соли нерастворливи во вода и нивни естри		
- Фузелно масло и Дипелово масло		
- Смеси од соли со различни анјони		
- Пасти за копирање врз основа на желатин, со или без подлога од хартија или текстил		
- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не	

¹³ Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тар. број 3901 до 3906 од една страна и тар. број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

		надминува 50% од фабричката цена на производот	
3901 до 3915	Пластични маси во примарни форми, отпадоци, струганици и остатоци од пластика; освен од тар. број 3907 и 3912, за кои правилата се дадени во продолжение:		
	- Адитивни производи за хомополимеризација во кои еден полимер учествува со повеќе од 99% по маса на вкупниот состав на полимерот	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од фабричката цена на производот ¹³	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од фабричката цена на производот ¹⁴	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
ex 3907	- Кополимер, направен од поликарбонат и акрилонитрил-бутадиен-стирен кополимер (ABS)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот ¹⁵	
	- Полиестер	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од фабричката цена на производот и/или	

¹⁴ Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тар. број 3901 до 3906 од една страна и тар. број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

¹⁵ Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тар. број 3901 до 3906 од една страна и тар. број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

		производство од поликарбонат на тетрабромо-(бисфенол А)	
3912	Целулоза и нејзини хемиски деривати, што не се споменати ниту опфатени на друго место, во примарни форми	Производство во кое вредноста на сите материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој е содржна производот не надминува 20% од фабричката цена на производот	
3916 до 3921	Полупроизводи и производи од пластични маси; освен од тар. број 3916, 3917, 3920 и 3921, за кои правилата се дадени во продолжение:		
	- Плоскати производи, обработени повеќе отколку само површински или сеени во форми што не се правоаголни (вклучувајќи и квадратни); други производи обработени повеќе од површински	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 50% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
	- Други		
	- Адитивни производи за хомополимеризација во кои еден мономер учествува со повеќе од 99% по маса во вкупниот состав на полимерот	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од фабричката цена на производот ¹⁶	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од фабричката цена на производот ¹⁷	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
ex 3916 и ex 3917	Профили и цевки	Производство во кое:	Производство во кое вредноста на

¹⁶ Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тар. број 3901 до 3906 од една страна и тар. број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

¹⁷ Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тар. број 3901 до 3906 од една страна и тар. број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

		- вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот, и	сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
		- во рамки на погоре наведеното ограничување, вредноста на сите употребени материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој е содржан производот, не надминува 20% од фабричката цена на производот	
ex 3920	- Лист или филм за јономер	Производство од термопластична споредна сол што е кополимер на етилен и метакрилна киселина делумно неутрализирана со јони на метал, главно цинк и сода	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
	- Листови од регенерирана целулоза, полиамиди или полиетилен	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој е содржан производот не надминува 20% од фабричката цена на производот	
ex 3921	Фолии од пластика, метализирани	Производство од високо провидни фолии од полиестер со дебелина помала од 23 микрони ¹⁸	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
3922 до 3926	Предмети од пластични маси	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
ex Глава 40	Каучук и производи од каучук и гума	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	
ex 4001	Лиснати плочи или крен -гума за чевли	Правење слоеви од листови од природна гума	

¹⁸ За високо провидни ќе се сметаат следниве фолии: фолии чие оптичко заматување, мерено според ASTM-D 1003 од Gardner Hazemeter (односно Hazefactor), е помало од 2%.

4005	Мешаници од каучук, невулканизирани, во примарни форми или во форма на плочи, листови или ленти	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали, освен природната гума, не надминува 50% од фабричката цена на производот
4012	Протектирани или употребувани надворешни пневматски гуми; полни гуми или гуми со воздушни комори, протектори (газечки слој) и штитници од гума:	
	- Протектирани пневматски, полни или полупневматски гуми, од гума	Протектирање на употребувани гуми
	- Други	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен оние од тар. број 4011 или 4012
ex 4017	Производи од тврда гума	Производство од тврда гума
ex Глава 41	Сурова крупна и ситна кожа со влакна или без влакна (освен крзно) и штавена кожа; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 4102	Сурови овчи или јагнешки кожи без влакна	Отстранување на волна од овчи или јагнешки кожи со влакна
4104 до 4106	Штавена или краст крупна или ситна кожа, без влакна или волна, цепена или нецепена, без натамошна подготовка	Повторно штавење на претходно штавена кожа Или Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
4107, 4112 и 4113	Кожа понаму преработена по штавење и полирање, влучувајќи и кожа превлечена со пергамент, без волна или влакна, цепена или нецепена, освен кожа од тар. број 4114	Производот од материјали со секој тар. број, освен тар. број 4104 до 4113
ex 4114	Лакирана кожа и лакирана слоевата кожа; метализирана кожа	Производство од кожа од тар. број 4104, 4106, 4107, 4112 или 4113 под услов нејзината вредност да не надминува 50% од

Глава 42	Производи од кожа; седларски и сарачки производи; предмети за патување, рачни торби и слични контејнери; производи од животински црева (освен црева од свилена буба)	фабричката цена на производот Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 43	Природно и вештачко крзно; производи од крзно; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 4302	Штавени или обработени крзна, составени: - Плочки, крстови и слични форми - Други	Белење или бојадисување, покрај сечење и составување на несоставени штавени или обработени крзна Производство од несоставени штавени или обработени крзна
4303	Облека, прибор за облека и други производи од крзно	Производство од несоставени штавени или обработени крзна од тар. број 4302
ex Глава 44	Дрво и производи од дрво; дрвен јаглен; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 4403	Грубо обработено дрво	Производство од дрво во сурова состојба, со или без кора, или само грубо обработено
ex 4407	Дрво сечено или режано по должина, на парчиња или лупено, со дебелина поголема од 6 мм, стругано, точено или прстесто споено	Спојување со стругање, точење или прстесто спојување
ex 4408	Листови на фурнир и листови за шперплочи, со дебелина не поголема од 6 мм, споени, и друго дрво режано по должина, на парчиња или лупено, со дебелина не поголема од 6 мм, стругано, точено или прстесто споено	Спојување, со стругање, точење или прстесто спојување
ex 4409	Дрво непрекинато	

	профилирано по должина на кој било раб или лице, вклучувајќи и стругано, точено или прстесто споено	
	- Точено или прстесто споено	Точење или прстесто спојување
	- Топчести и релјефни парчиња од дрво	Украсување или обликување
ex 4410 до ex 4413	Топчести и релјефни парчиња од дрво, вклучувајќи и релјефни рамки и други релјефни плочи	Украсување или обликување
ex 4415	Сандаци за пакување, кутии, гајби, барабани и слична амбалажа за пакување од дрво	Производство од плочи несечени по димензија
ex 4416	Буриња, бочви, каци, чабури и др. бочварски производи и нивни делови од дрво	Производство од цепени даги, само стругани на двете основни површини
ex 4418	Столарија и др. производи од дрво за градежништво	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат целуларни дрвени плочи и шиндра
	- Топчести и релјефни парчиња од дрво	Украсување или обликување
ex 4421	Дрвени стапчиња за кибрити; дрвени клинци или игли за обувки	Производство од дрво од кој било тар. број освен од обработено дрво од тар. број 4409
ex Глава 45	Плута и производи од плута; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
4503	Производи од природна плута	Производство од плута од тар. број 4501
Глава 46	Производи од слама, од еспарт или од други материјали за плетарија; кошничарски и плетарски производи	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
Глава 47	Целулоза дрвна или од други влакнести целулозни	Производство во кое сите употребени материјали се

	материјали; рециклирани (отпадоци и остатоци) од хартија или картон	распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 48	Хартија и картон; производи од хартиена маса, од хартија или од картон; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 4811	Хартија и картон, само израмнети, избраздени или со правоаголна форма	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47
4816	Карбон хартија, самокопирачка хартија и други хартии за копирање или пренесување (освен оние од тар. број 4809), матрици за умножување и офсет плочи, од хартија, во кутии или без кутии	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47
4817	Пликови, дописници, поштенски картички и карти за допишување, од хартија или картон; сетови за допишување во кутии, кесички, нотеси и слични пакувања, од хартија или картон	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
ex 4818	Тоалетна хартија	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47
ex 4819	Картони, кутии, касети, вреќи и други контејнери за пакување од хартија, картон, целулозна вата или листови од целулозни влакна	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
ex 4820	Блокчиња со хартија за писма	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
ex 4823	Друга хартија, картон, целулозна вата и листови од	Производство од материјали за правење

	целулозни влакна, сечени во определена големина или форма	хартија од Глава 47
ex Глава 49	Печатени книги, весници, слики и други производи на графичката индустрија; ракописи, отчукани текстови и планови; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
4909	Печатени или илустрирани поштенски картички(разгледници); честитки и карти што имаат печатени лични поздравни, пораки или објави, илустри- рани или неилустрирани, со пликови или без пликови или украси	Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 4909 и 4911
4910	Печатени календари од сите видови, вклучувајќи и календар-блокови	
	- Календари од типот "вечни" или со менливи блокови закачени на основи што не се од хартија или картон	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
	- Други	Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 4909 или 4911
ex Глава 50	Свила; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 5003	Отпадоци од свила (вклучувајќи и кокони непогодни за одвиткување и отпадоци од предиво), чешлани	Чешлање на отпадоци од свила
5004 до ex 5006	Свилено предиво и предено од отпадоци од свила	Производство од ¹⁹ :

¹⁹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

5007

Ткаенини од свила или од
отпадоци од свила:

- Што содржат гумен конец

- Други

- сурова свила или
отпадоци од свила
чешлани или подготвени
за предење на друг начин,

- други природни влакна
нечешлани или
подготвени за предење на
друг начин,

- хемиски материјали или
текстилна пулпа,
или

- материјали за правење
хартија

Производство од
едножично предиво²⁰

Производство од²¹:
- предиво од кокосово
влакно,

- природни влакна,

- вештачки сечени влакна
нерасчешлани или
подготвени за предење на
друг начин,

- хемиски материјали или
текстилна пулпа,
или

- хартија
или

Печатење придружено со
најмалку две
подготвителни или
завршни операции (како
што се перење, белење,
мерцеризирање,
стврднување со топлина,
скубење, валање,
обработка против
собирање, трајна завршна
обработка, декатизирање,
импрегнирање, поправање
и чистење од јазли) каде
што вредноста на
употребените непечатени
ткаенини не надминува
47,5% од фабричката цена
на производот

²⁰ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

²¹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

ех Глава 51	Волна, фини или груби животински влакна, предиво и ткаенини од коњски влакна; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
5106 до 5110	Предиво од волна, од фини или груби животински или коњски влакна	Производство од²²: - сурова свила или отпадоци од свила чешлани или на друг начин подготвени за предење, - природни влакна нечеслани или на друг начин подготвени за предење, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - материјал за хартија
5111 до 5113	Ткаенини од волна, од фини или груби животински влакна или од коњски влакна	
	- Што содржат гумен конец	Производство од едножично предиво ²³
	- Други	Производство од²⁴: - предиво од кокосово влакно, - природни влакна, - вештачки сечени влакна нерасчеслани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - хартија
		или

²² За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

²³ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

²⁴ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

	Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричката цена на производот
ex Глава 52 Памук; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
5204 до 5207 Предииво и конец од памук	Производство од ²⁵ : - сурова свила или отпадоци од свила чешлани или подготвени за предење на друг начин, - природни влакна нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - материјали за правење хартија
5208 до 5212 Ткаенини од памук:	
- Што содржат гумен конец	Производство од едножично предииво ²⁶
- Други	Производство од ²⁷ : - предииво од кокосово влакно,

²⁵ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

²⁶ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

²⁷ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

-природни влакна,

- вештачки сечени влакна
нерасчеслани или
подготвени за предење на
друг начин,

-хемиски материјали или
текстилна пулпа,
или

- хартија

или

Печатење придружено со
најмалку две
подготвителни или
завршни операции (како
што се перење, белење,
мерцеризирање,
стврднување со топлина,
скубење, валање,
обработка против
собирање, трајна завршна
обработка, декатизирање,
импрегнирање, поправање
и чистење од јазли) каде
што вредноста на
употребените непечатени
ткаенини не надминува
47,5% од фабричката цена
на производот

ex Глава 53 Други растителни текстилни
влакна; предиво од хартија и
ткаенини од предиво од
хартија

Производство во кое сите
употребени материјали се
распоредуваат во тар. број
во кој не е содржан
производот

5306 до 5308 Предиво од други
растителни текстилни
влакна; предиво од хартија

Производство од²⁸:

- сурова свила или
отпадоци од свила
чеслани или подготвени
за предење на друг начин,

- природни влакна
нерасчеслани или
подготвени за предење на
друг начин,

-хемиски материјали или
текстилна пулпа,
или

- материјали за правење
хартија

²⁸ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види
воведна забелешка 5.

5309 до 5311	Ткаенини од други растителни текстилни влакна; ткаенини од предиво од хартија	Производство од едножично предиво ²⁹
-	Што содржат гумен конец	
-	Други	Производство од ³⁰ : - предиво од кокосово влакно, - природни влакна, - вештачки сечени влакна нерасчеслани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - хартија или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричката цена на производот
5401 до 5406	Предиво, монофиламент и конец од вештачки или синтетички филаменти	Производство од ³¹ : - сурова свила или отпадоци од свила чешлани или подготвени за предење на друг начин,

²⁹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

³⁰ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

³¹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		- природни влакна нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин,
		- хемиски материјали или текстилна пулпа, или
		- материјали за правење хартија
5407 и 5408	Ткаенини од предиво од вештачки или синтетички филаменти:	
	- Што содржат гумен конец	Производство од едножично предиво ³²
	- Други	Производство од ³³ :
		- предиво од кокосово влакно,
		- природни влакна,
		- вештачки сечени влакна нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин,
		- хемиски материјали или текстилна пулпа, или
		- хартија
		или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричката цена на производот

³² За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

³³ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

5501 до 5507	Вештачки или синтетички сечени влакна	Производство од хемиски материјали или текстилна пулпа
5508 до 5511	Предиво и конец за шиене од вештачки или синтетички сечени влакна	Производство од³⁴: - сурова свила или отпадоци од свила чешлани или подготвени за предење на друг начин, - природни влакна нерасчеслани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - материјали за правење хартија
5512 до 5516	Ткаенини од синтетички сечени влакна:	
	- Што содржат гумен конец	Производство од едножично предиво ³⁵
	- Други	Производство од³⁶: - предиво од кокосово влакно, - природни влакна, - вештачки сечени влакна нерасчеслани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - хартија или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање,

³⁴ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

³⁵ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

³⁶ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткасини не надминува 47,5% од фабричката цена на производот
ex Глава 56	Вата, филц и неткаени материјали; специјални предива; канали, јажиња, ортоми и кабли и производи од нив; освен:	Производство од³⁷: - предиво од кокосово влакно, - природни влакна, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - материјали за правење хартија
5602	Филц, вклучувајќи импрегниран, превлечен, прекриен или ламиниран:	
	- Иглен филц	Производство од³⁸: - природни влакна, или - хемиски материјали или текстилна пулпа. Меѓутоа: - полипропилен филамент од тар. број 5402, - полипропиленски влакна од тар. број 5503 или 5506, или - конап од полипропилен филамент од тар. број 5501, чија деноминација во сите случаи на единичен филамент или влакно е помала од 9 децтекса, може да се користат под услов нивната вредност да

³⁷ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

³⁸ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		не надминува 40% од фабричката цена на производот
	Други	Производство од ³⁹ : - природни влакна, - вештачки сечени влакна направени од казеин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа
5604	Нишки и корд од гума, прекриени со текстилен материјал; текстилно предиво, ленти и слично од тар. број 5404 или 5405, импрегнирани, превлечени, прекриени или обложени со гума или со пластична маса:	
	- Нишки и корд од гума, прекриени со текстилен материјал	Производство од конец или корд од гума, непрекриени со текстилен материјал
	- Други	Производство од ⁴⁰ : - природни влакна нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - материјали за правење хартија
5605	Метализирано предиво, вклучувајќи обвиткано предиво, кое се состои од текстилно предиво или ленти или слични форми од тар. број 5404 или 5405, комбинирано со метал во форма на нишки, ленти или прав или прекриени со метал	Производство од ⁴¹ : - природни влакна, - нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - материјали за правење хартија

³⁹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴⁰ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴¹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

5606	Обвиткано предиво, обвиткани ленти и слични форми од тар. број 5404 или 5405, (освен обвиткани производи од тар. број 5605 и обвиткано предиво од коњски влакна од грива и опашка); жанила предиво (вклучувајќи флокирано жанила предиво); ефектно замкасто предиво	Производство од ⁴² : - природни влакна, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - материјали за правење хартија
Глава 57	Теписи и други подни покривки:	
	- Од иглен филц	Производство од ⁴³ : - природни влакна, или - хемиски материјали или текстилна пулпа Мефутоа: - полипропилен филамент од тар. број 5402, - полипропиленски влакна од тар. број 5503 или 5506, или - конап од полипропилен филамент од тар. број 5501, чија деноминација во сите случаи на единичен филамент или влакно е помала од 9 децитекса, може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 40% од фабричката цена на производот Тткаенина од југа може да се употреби како подлога
	- Од друг филц	Производство од ⁴⁴ : - природни влакна, нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин, или

⁴² За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴³ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴⁴ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

	- хемиски материјали или текстилна пулпа
- Други	Производство од ⁴⁵ : - предиво од кокосово влакно, или предиво од јута, - синтетичко или вештачко филамент предиво, - природни влакна, или - вештачки сечени влакна нечеслани или подготвени за предење на друг начин Ткаенина од јута може да биде употребена како подлога
ex Глава 58	Специјални ткаенини; тафтувани ткаенини; тантела; таписерии; позамантерии; вез; освен - Комбинирани со конец од гума - Други Производство од едножично преден ⁴⁶ Производство од ⁴⁷ : - природни влакна, - вештачки сечени влакна нерасчеслани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање,

⁴⁵ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴⁶ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴⁷ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричката цена на производот
5805	Таписерии, рачно ткаени од видот <i>Gobelins</i> (гоблени), <i>Flanders</i> (фландриски боби), <i>Aubusson</i> , <i>Beauvais</i> и слично, и таписерии работени со игла (на пример: со ситен бод и со крстосан бод), вклучувајќи и довршени	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
5810	Вез за метража, во ленти или во мотиви	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
5901	Текстилни ткаенини превлечени со лепило или скробни материи, што се употребуваат за надворешно поврзување на книга или за слични цели; ткаенини за копирање; канвас подготвен за сликање; крути ткаенини (буграм) и слични ткаенини што се користат за изработка на паларии	Производство од предиво
5902	Корд ткаенини за надворешни пневматски гуми од предиво со голема јачина, од најлон или од други полиамиди, полиестер или од вискозен рајон: - Што не содржат повеќе од 90% текстилни материјали по маса - Други	Производство од предиво Производство од хемиски материјали или текстилна пулпа

5903	Текстилни ткаенини импрегнирани, премачкани, прекриени, или ламинирани со пластични маси, освен оние од тар. број 5902	Производство од предиво или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричката цена на производот
5904	Линолеум, вклучувајќи сечен во форми; подни покривки врз текстилна подлога, премачкана, превлечена или прекриена, вклучувајќи сечени во форми	Производство од предиво ⁴⁸
5905	Сидни тапети од текстил - Импрегнирани, превлечени, прекриени или ламинирани со гума, пластични маси или други материјали - Други	Производство од предиво Производство од ⁴⁹ : - предиво од кокосово влакно, - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечеслани или подготвени за предење на друг начин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа или

⁴⁸ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴⁹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричката цена на производот
5906	Каучукувани или гумирани текстилни ткаенини, освен оние од тар. број 5902 - Плетени или хеклани ткаенини - Други ткаенини од синтетичко филамент предиво што содржи повеќе од 90% текстилни материјали по маса - Други	Производство од⁵⁰: - природни влакна, - вештачки сечени влакна или подготвени за предење на друг начин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа Производство од хемиски материјали Производство од предиво
5907	Текстилни ткаенини на друг начин импрегнирани, премачкани, превлечени или прекриени; платна сликани за театарски кулиси, ткаенини за ателјеа или слични цели	Производство од предиво или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање,

⁵⁰ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричката цена на производот
5908	Фитили од текстил, ткаенини, преплетени или плетени, за ламби, печки, запалки, свеќи и сл; чорапки за гасно осветление и цевчесто плетени ткаенини за чорапки, импрегнирани или неимпрегнирани	
	- Чорапки за гасно осветление, импрегнирани	Производство од цевчесто плетена ткаенина за плински мрежички
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
5909 до 5911	Текстилни производи за употреба на индустријата:	
	- Дискови или прстени за полирање, освен филц од тар. број 5911	Производство од предиво или отпадни ткаенини или платна од тар. број 6310
	- Ткаенини кои обично се употребуваат за производство на хартија или други технички цели, филцувани или нефилцувани, импрегнирани или неимпрегнирани, преслечени или непреслечени, цевчести или бескрајни, со единична или повеќекратна основа и/или јатка или рамноткаени со повеќекратна основа и/или јатка од тар. број 5911	Производство од⁵¹: - предиво од кокосово влакно, - следниве материјали: - - предиво од политетрафлуороетилен⁵² - - предиво, повеќекратно, од полиамид, преслечено, импрегнирано или прекриено со фенолна смола, - - предиво од синтетички текстилни влакна од ароматични полиамиди, добиени со поликондензација на м-фениленедиамин и изофтална киселина,

⁵¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁵² Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за производство на хартија.

- - монофил од политетрафлуоретилен⁵³,
 - - предиво од синтетички текстилни влакна од поли(*p*-фенилен терефталамид),
 - - предиво од стаклени влакна, преслечено со фенолна смола и опшиено со акрилно предиво⁵⁴,
 - - кополиестер монофиламенти од полиестер и смола од терефтална киселина и 1,4 циклохексанидинтанол и изофталтична киселина,
 - - природни влакна,
 - - вештачки сечени влакна нечеслани ниту на друг начин обработени за предење, или
 - - хемиски материјали или текстилна пулпа
- Други
- Производство од⁵⁵:
- предиво од кокосово влакно,
 - природни влакна,
 - вештачки сечени влакна нечеслани ниту подготвени за предење на друг начин, или
 - хемиски материјали или текстилна пулпа
- Глава 60 Плетени или кукичани материјали
- Производство од⁵⁶:
- природни влакна,
 - вештачки сечени влакна нечеслани ниту

⁵³ Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за производство на хартија.

⁵⁴ Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за производство на хартија.

⁵⁵ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁵⁶ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		подготвени за предење на друг начин, или
		- хемиски материјали или текстилна пулпа
Глава 61	Облека и прибор за облека, плетени или кукичани:	
	- Добиени со зашивање или спојување на друг начин на две или повеќе парчиња од плетен или хеклан материјал, сечени во форми или директно добиени како форма	Производство од предиво ^{57,58}
	- Други	Производство од ⁵⁹ : - природни влакна, - вештачки сечени влакна, нечеслани ниту подготвени за предење на друг начин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа
ex Глава 62	Облека и прибор за облека, што не се плетени или хеклани, освен	Производство од предиво ^{60,61}
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 и ex 6211	Облека за девојки и бебиња и прибор за облека за бебиња, везени	Производство од предиво ⁶² или Производство од невезена ткаенина, под услов вредноста на употребената невезена ткаенина да не надминува 40% од фабричката цена на производот ⁶³
ex 6210 и ex 6216	Огноотпорна опрема од ткаенина покриена со	Производство од предиво ⁶⁴

⁵⁷ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁵⁸ Види воведна забелешка 6.

⁵⁹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁶⁰ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁶¹ Види воведна забелешка 6.

⁶² Види воведна забелешка 6.

⁶³ Види воведна забелешка 6.

⁶⁴ Види воведна забелешка 6.

	фолија од алуминизиран полиестер	или	Производство од непреслечена ткаенина, под услов вредноста на употребената непреслечена ткаенина да не надминува 40% од фабричката цена на производот ⁶⁵
6213 и 6214	Шамичиња, шалови, ешарпи, марами, шамии, зарови и слични производи:		
	-Везени	Производство од едножично небелено предиво ^{66,67}	
		или	
			Производство од невезена ткаенина, под услов вредноста на употребената невезена ткаенина да не надминува 40% од фабричката цена на производот ⁶⁸
	- Други	Производство од небелено едножично предиво ^{69,70}	
		или	
			Изработка проследена со печатење, заедно со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени стоки од тар. број 6213 и 6214 не надминува 47,5% од фабричката цена на производот

⁶⁵ Види воведна забелешка 6.⁶⁶ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.⁶⁷ Види воведна забелешка 6.⁶⁸ Види воведна забелешка 6.⁶⁹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.⁷⁰ Види воведна забелешка 6.

6217	Друг готов прибор за облека; делови на облека или на прибор за облека, освен оние од тар. број 6212:	Производство од предиво ⁷¹
	- Везени	или
		Производство од невезена ткаенина, под услов вредноста на употребената невезена ткаенина да не надминува 40% од фабричката цена на производот ⁷²
	- Огнотпорна опрема од ткаенина покриена со фолија од алуминизиран полиестер	Производство од предиво ⁷³
		или
		Производство од непреслечена ткаенина, под услов вредноста на употребената непреслечена ткаенина да не надминува 40% од фабричката цена на производот ⁷⁴
	Меѓупостави за јаки и манжетни, сечени	Производство:
		- од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и
		- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
	- Други	Производство од предиво ⁷⁵
ex Глава 63	- Други готови производи од текстил; сетови; износена-дотраена облека и износени производи од текстил; крпи; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредени во тар. број во кој не е содржан производот
6301 до 6304	Кебиња, покривки за патување, постела итн; завеси итн; други производи за внатрешно опремување:	
	- Од филц, од неткаени	Производство од ⁷⁶ :

⁷¹ Види воведна забелешка 6.⁷² Види воведна забелешка 6.⁷³ Види воведна забелешка 6.⁷⁴ Види воведна забелешка 6.⁷⁵ Види воведна забелешка 6.

	материјали	- природни влакна, или
		- хемиски материјали или текстилна пулпа
	- Други	
	- Везени	Производство од едножично небелено предиво ^{77,78} или Производство од невезена ткаенина (освен плетена или хеклана), под услов вредноста на употребената невезена ткаенина да не надминува 40% од фабричката цена на производот
	- Други	Производство од едножично небелено предиво ^{79,80}
6305	Вреќи и вреќички, за пакување на стоки	Производство од ⁸¹ : - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечешлани или подготвени за предење на друг начин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа
6306	Церади, платнени покриви и надворешни платнени ролетни (тенди); шатори; едра за пловила, за штици за едрење или за сувоземни возила; производи за кампување:	
	- Од неткаени материјали	Производство од ^{82,83} : - природни влакна, или

⁷⁶ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁷⁷ Види воведна забелешка 6.

⁷⁸ За плетени или хеклувани производи, нееластични или гумирани, добиени со шиене или спојување на парчиња на плетени или хеклувани делови (директно отсечени или плетени во форма), види воведна забелешка 6.

⁷⁹ Види воведна забелешка 6.

⁸⁰ За плетени или хеклувани производи, нееластични или гумирани, добиени со шиене или спојување на парчиња на плетени или хеклувани делови (директно отсечени или плетени во форма), види воведна забелешка 6.

⁸¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁸² За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁸³ Види воведна забелешка 6.

		- хемиски материјали или текстилна пулпа
	- Други	Производство од едножично небелено предиво ^{84,85}
6307	Други готови производи, вклучувајќи модни кроеви за облека	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
6308	Сетови што се состојат од парчиња ткаенини и предива, со прибор или без прибор, за изработка на простирки, таписерии, везени чаршави или серви- ети, или слични производи од текстил, подготвени во пакувања за продажба на мало	Секој предмет во сетот мора да го исполнува правилото кое би се применувало врз него до колку не би бил вклучен во сетот. Меѓутоа, може да се содржани и производи што не се од домашно потекло, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 15% од фабричката цена на сетот
ex Глава 64	Обувки; гамашни и слични производи; делови од тие производи; освен:	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен склопови од лица залепени за фонови или за други компоненти за фонови од тар. број 6406
6406	Делови на обувки (вклучувајќи горништа што се споени или неспоени со внатрешните фонови); влошки за обувки, вметки за пети и слични производи; гамашни, увиткувани и слични производи, и нивни делови	Производство во кое сите употребени материјали се распородуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 65	Шешири, капи и други покривки за глава и нивни делови, освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распородуваат во тар. број во кој не е содржан производот
6503	Шешири и други покривки за глава, од филц, изработени од тулци, конуси или други производи од тар.	Производство од предиво или текстилни влакна ⁸⁶

⁸⁴ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁸⁵ Види воведна забелешка 6.

⁸⁶ Види воведна забелешка 6.

⁸⁷ Види воведна забелешка 6.

	број 6501, вклучувајќи и поставени или украсени	
6505	Шешири и други покривки за глава, плетени или хеклани, или изработени од тантела, филц или други текстилни материјали (освен од ленти), вклучувајќи поставени или украсени; мрежи за коса од кој и да било материјал, вклучувајќи поставени или украсени	Производство од предиво или текстилни влакна ⁸⁷
ex Глава 66	Чадори, сонцобрани, стапови, стапови-столови, камшици, корбачи и нивни делови; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
6601	Чадори и сонцобрани (вклучувајќи стапови-чадори, градински чадори и слични чадори)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
Глава 67	Перје и пердув, препарирани и производи изработени од перје и пердув; вештачко цвеќе; производи од човечка коса	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 68	Производи од камен, од гипс, од цемент, од азбест, од лискун или од слични материјали; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 6803	Производи од шкрилец или од агломериран шкрилец	Производство од обработен шкрилец
ex 6812	Производи од азбест; производи од мешаници со основа од азбест или од смеси со основа од азбест и магнезиумкарбонат	Производство од материјал од кој и да е тар. број
ex 6814	Производи од лискун, вклучувајќи и агломериран или реконструиран лискун, врз подлога од хартија, картон или други материјали	Производство од обработен лискун (вклучувајќи и агломериран или реконституиран лискун)
Глава 69	Керамички производи	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот

ex Глава 70	Стакло и производи од стакло; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 7003, ex 7004 и ex 7005	Стакло со нерелефнирачки слој	Производство од материјали од тар. број 7001
7006	Стакло од тар. броеви 7003, 7004 или 7005, свиткано, со обработени рабови, гравирани, дупчено, емајлирано или поинаку обработено, неврамено ниту споено со други материјали:	
	- Супстрати на стаклени плочи преслечени со диелектричен тенок филм, полупроводнички профил, во согласност со SEMI - стандардите ⁸⁸	Производство од материјали (супстрати) од тар. број 7006
	- Друго	Производство од материјали од тар. број 7001
7007	Сигурносно стакло, од калено или слоевито стакло	Производство од материјали од тар. број 7001
7008	Повеќесидни панел-елементи за изолација, од стакло	Производство од материјали од тар. број 7001
7009	Огледала од стакло, врамени или неврамени, вклучувајќи и ретровизори	Производство од материјали од тар. број 7001
7010	Балони, шишиња, тегли, лонци, фиоли, ампули и други контејнери, од стакло, за транспорт или пакување на стоки; тегли од стакло за конзервирање; затки, поклопки и други затвораачи од стакло	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот или
		Сечење на производи од стакло, под услов вредноста на несеченото стакло да не надминува 50% од фабриката цена на производот
7013	Производи од стакло од видови што се употребуваат	Производство во кое сите употребени материјали се

⁸⁸ SEMI-Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Институт за полупроводничка опрема и материјали)

	за на маса, во кујна, за тоалетни цели, во канцеларии, производи за внатрешна декорација или за слични цели (освен оние од тар. број 7010 или 7018)	распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот или Сечење на производи од стакло, под услов вредноста на несеченото стакло да не надминува 50% од фабричката цена на производот или Рачно декорирање (со исклучок на свилопечат) на рачно дувани стаклени производи, под услов вредноста на рачно дуваните стаклени производи да не надминува 50% од фабричката цена на производот
ex 7019	Производи (освен предиво) од стаклени влакна	Производство од: - необоени иверки, пасма, предиво или деланки, или - стаклена волна
ex Глава 71	Природни или одгледувани бисери, бесценети или полубесценети камења, благородни метали, метали платинирани со благородни метали и производи од нив; имитации на накит; метални пари; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 7101	Природни или одгледувани бисери, сортирани и привремено нанижани заради полесен транспорт	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
ex 7102, ex 7103 и ex 7104	Обработени скапоцени или полускапоцени камења (природни, синтетички и реконструирани)	Производство од необработени скапоцени или полускапоцени камења
7106, 7108 и 7110	Благородни метали: - Необработени	Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 7106, 7108 и 7110 или

		Електролитичка, термичка или хемиска сепарација на благородни метали од тар. број 7106, 7108 или 7110
		или
		Легирање на благородни метали од тар. број 7106, 7108 или 7110 еден со друг или со неблагородни метали
	- Полуобработени или во форма на прав	Производство од необработени благородни метали
ex 7107, ex 7109 и ex 7111	Метали прекриени со благородни метали, полуобработени	Производство од метали прекриени со благородни метали, необработени
7116	Предмети од природни или одгледувани бисери, од бесценети или полубесценети камења (природни, синтетички или реконструирани)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
7117	Имитации на накит	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
		или
		Производство од делови од неблагородни метали, непреслечени ниту покриени со благородни метали, под услов вредноста на сите употребени материјали да не надминува 50% од фабричката цена на производот
ex Глава 72	Железо и челик; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
7207	Полупроизводи од железо или нелегиран челик	Производство од материјали од тар. број 7201, 7202, 7203, 7204 или 7205
7208 до 7216	Рамно валани производи, шипки и прачки, аголни профили, форми, исечоци од железо или нелегиран челик	Производство од инготи или други примарни форми од тар. број 7206

7217	Жица од железо или нелегиран челик	Производство од полуобработени материјали од тар. број 7207
ex 7218, 7219 до 7222	Полупроизводи, рамно валани производи, шипки и прачки, аголни профили, форми и исечоци од недрѓосувачки челик	Производство од инготи или други примарни форми од тар. број 7218
7223	Ладно добиена жица од недрѓосувачки челик	Производство од полуобработени материјали од тар. број 7218
ex 7224, 7225 до 7228	Полупроизводи, рамно валани производи, топло валани шипки и прачки, во неправилно намотани макари; аглести профили, форми и исечоци од друг легиран челик; шупливи шипки и прачки за дупчење, од легиран или нелегиран челик	Производство од инготи или други примарни форми од тар. број 7206, 7218 или 7224
7229	Жица од други легирани челици	Производство од полуобработени материјали од тар. број 7224
ex Глава 73	Производи од железо или челик; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 7301	Лимени столбови	Производство од материјали од тар. број 7206
7302	Делови за изградба на железнички и трамвајски колосеци, од железо или челик: шини, шини водилки и запчести шини, свртнички јазичиња, срдцишта, потегачки стапови и други делови од свртници, прагови, врскички, шински столици, клинови на шински столици, подложни плочки, прицврсни плочки, дистантни прачки и стапови, други делови специјално конструирани за поставување на шини	Производство од материјали од тар. број 7206
7304, 7305 и 7306	Цевки и шупливи профили од железо (освен од леано железо) или челик	Производство од материјали од тар. број 7206, 7207, 7218 или 7224
ex 7307	Прибор за цевки од недрѓосувачки челик (ISO	Обликување, дупчење, провлекување, отточување

	X5 CrNiMo 1712) што се состои од неколку дела	и обработка со насочен млаз на ковани метални плочи чија вредност не надминува 35% од фабричката цена на производот
7308	Конструкции (освен монтажни згради од тар. број 9406) и делови од конструкции (на пример, мостови и секции на мостови, врати за брани, кули, решеткасти столбови, покриви, покривни скелети, врати и прозорци и рамки за нив, прагови за врати, прозорски капаци, огради и столбови), од железо или челик; лимови, прачки, профили, цевки и слично, подготвени за употреба во конструкции, од железо или челик	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, не може да се користат заварени аглести профили, форми и секции од тар. број 7301
ex 7315	Синцири против лизгање	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 7315 не надминува 50% од фабричката цена на производот
ex Глава 74	Бакар и производи од бакар; освен:	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
7401	Бакренец; цемент бакар (преципитат на бакар)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
7402	Нерафиниран бакар; бакарни аноди за електролитичка рафинација	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
7403	Рафиниран бакар и легури на бакар, сурови: - Рафиниран бакар	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број

		во кој не е содржан производот
	- Легури на бакар и рафиниран бакар што содржат други елементи	Производство од рафиниран бакар, необработен, или отпадоци или остатоци од бакар
7404	Отпадоци и остатоци од бакар	Производство во кое сите употребени материјали се распорекуваат во тар. број во кој не е содржан производот
7405	Предлегури на бакар	Производство во кое сите употребени материјали се распорекуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ех Глава 75	Никел и производи од никел; освен:	Производство: - од материјали кои се распорекуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
7501 до 7503	Никелов камен-мате, синтероксиди на никел и други меѓупроизводи на металургијата на никел; необработен никел, отпадоци и остатоци од никел	Производство во кое сите употребени материјали се распорекуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ех Глава 76	Алуминиум и производи од алуминиум, освен:	Производство: - од материјали кои се распорекуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
7601	Необработен алуминиум	Производство: - од материјали кои се распорекуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите

		употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот или Производство со термичка или електролитичка постапка од нелегиран алуминиум или отпадоци и остатоци од него
7602	Отпадоци и остатоци, од алуминиум	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 7616	Производи од алуминиум, освен газа, платно, решетки, мрежи, огради, ткаенини за зајакнување и слични материјали (вклучувајќи и бескрајни ленти) од алуминиумска жица и проширен метал на алуминиум	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат газа, платно, решетка, мрежа, ограда, ткаенина за појачување и слични материјали (вклучувајќи и бескрајни ленти) од алуминиумска жица или проширен метал на алуминиум, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
Глава 77	Резервирана за можна употреба во ХС во иднина	
ex Глава 78	Олово и производи од олово; освен:	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
7801	Сурово олово: - Рафинирано олово	Производство од олово во "прачки" или "работно" олово

	- Други	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадоци од тар. број 7802
7802	Отпадоци и остатоци од олово	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 79	Цинк и производи од цинк; освен:	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
7901	Цинк, суров	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадоци од тар. број 7902
7902	Отпадоци и остатоци, од цинк	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 80	Калај и производи од калај; освен:	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
8001	Калај, суров	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, не

		може да се користат остатоци и отпадоци од тар. број 8002
8002 и 8007	Отпадоци и остатоци од калај; други производи од калај	Производство во кое сите употребени материјали се распорекуваат во тар. број во кој не е содржан производот.
Глава 81	Други прости метали; кермети; производи од нив:	
	- Други прости метали, обработени; производи од нив	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали што се распорекуваат во ист тар. број како и производот не надминува 50% од фабричката цена на производот
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали се распорекуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 82	Алати, ножарски производи, лажици и виљушки, од прости метали; нивни делови од прости метали; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распорекуваат во тар. број во кој не е содржан производот
8206	Алат од два или повеќе тар. броеви од 8202 до 8205, во сетови за продажба на мало	Производство во кое сите употребени материјали не се распорекуваат во тар. број 8202 до 8205. Меѓутоа, алатите од тар. број 8202 до 8205 може да се вклучат во сетот под услов нивната вредност да не надминува 15% од фабричката цена на сетот
8207	Изменлив алат за рачни алатки, со или без механички погон, или за алатни машини (на пример, за пресување, ковање, втиснување, просечување, нарежување или врежување на навои, дупчење и проширување на отвори со стружење, повлекување, глодање), вклучувајќи и матрици за извлекување или екструдирање на метал, и алат за дупчење на карпи или земја	Производство: - од материјали кои се распорекуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот

8208	Ножеви и сечила за машини или за механички направи	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 8211	Ножеви со сечила, незабени или не (вклучувајќи и градинарски ножеви) освен ножеви од тар. број 8208	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат сечила за ножеви и рачки од прости метали
8214	Други ножарски производи (на пример, машини за стрижење, месарски или кујнски сатари, ножеви за сецкање и ситнење месо, ножеви за хартија); сетови и направи за маникир или педикир (вклучувајќи и турпии за нокти	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат рачки од прости метали
8215	Лажници, виљушки, црпалки, лажници за пена, лопатки за сервирање слатки, ножеви за риба, ножеви за путер, штипки за шеќер и сличен кујнски или трпезен прибор	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат рачки од прости метали
ex Глава 83	Разни производи од прости метали; освен за:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 8302	Други окови, прибор и слично, производи за згради и автоматски затворачи за врати	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат другите материјали од тар. број 8302, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот
ex 8306	Статуети и други орнаменти од прости метали	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број

		во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат другите материјали од тар. број 8306 под услов нивната вредност да не надминува 30% од фабричката цена на производот	
ex Глава 84	Нуклеарни реактори, котли, машини и механички уреди; нивни делови; освен:	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex 8401	Нуклеарни горивни елементи	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот ⁸⁹	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8402	Котли за производство на водена или друга пареа (освен котли за централно греење со топла вода кои можат да произведат пареа со низок притисок); котли за прегреана вода	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8403 и ex 8404	Котли за централно греење, освен од оние од тар. број 8402 и помошни уреди за котли за централно греење	Производство во кое сите употребени материјали не се распоредуваат во тар. број 8403 или 8404	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
8406	Турбини на водена и друга пареа	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	

⁸⁹ Ова правило ќе се применува до 31 декември 2005 година.

8407	Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со помош на свеќички, со наизменично или вртежно движење на клипот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8408	Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со помош на компресија (дизел или полу-дизел мотори)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8409	Делови погодни исклучително или главно за мотори од тар. број 8407 или 8408	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8411	Турбо-млазни мотори, турбо-пропелери и други гасни турбини	Производство: - од материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8412	Други погонски машини и мотори	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
ex 8413	Пумпи за потиснување со ротационо движење	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
ex 8414	Индустриски вентилатори, дувалки и слично	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот

		употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8415	Уреди за климатизација, со вентилатор на моторен погон и со елементи за менување на температурата и влажноста, вклучувајќи и машини во кои влажноста не може посебно да се регулира	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8418	Фрижидери, замрзнувачи и други уреди за ладење или замрзнување, електрични или други; тоplotни пумпи, освен уредите за климатизација од тар. број 8415	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали кои не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
ex 8419	Машини за индустријата за производство на дрво, хартиена маса и картон	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, материјалите кои се распоредуваат во ист тар. број како и производот, се употребени само до вредноста од 25% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8420	Каландери или други машини за валање, освен за метали или стакло, и валјаци за нив	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници,	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот

		материјалите кои се распоредуваат во ист тар. број како и производот, се употребени само до вредноста од 25% од фабричката цена на производот	
8423	Ваги (освен ваги со осетливост до 5 центиграми), вклучувајќи и машини за броење или контрола, кои работат врз база на мерење маса; тегови за ваги од сите видови	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8425 до 8428	Машини за дигање, манипулација, товарење или истовар	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8431 се употребени само до вредноста од 10% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8429	Булдожери, англодозери, гредери, порамнувачи, скрепери, багери, натова- рувачи со лопата, машини за набивање и друмски валјаци, самоодни		
	- Валјаци за патишта	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
	- Други	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници,	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот

		материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8431 се употребени само до вредноста од 10% од фабричката цена на производот	
8430	Други машини за рамнење, стругање, копање, набивање, вадење или дупчење земја, минерали или руди; макари и машини за вадење шипови; снежни плугови и дувалки за снег	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8431 е употребена само до 10% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex 8431	Делови погодни за употреба исклучително или главно со валјаци за патишта	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8439	Машини за производство на целулоза од влакнести целулозни материјали или машини за производство или довршување на хартија или картон	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во ист тар. број како и производот се употребени само до 25% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8441	Други машини за преработка на хартиена маса, хартија или картон, вклучувајќи и машини за сечење од сите видови	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во ист тар. број како и производот се употребени само до 25% од фабричката цена на	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот

8444 до 8447	Машини од овие тар. броеви за употреба во текстилната индустрија	производот Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 8448	Помошни машини за употреба со машини од тар. број 8444 и 8445	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
8452	Машини за шиене, освен машините за прошивање на книги од тар. број 8440; мебел, постаменти и капаци специјално предвидени за машини за шиене; игли за машини за шиене:	
	- Машини за шиене (пришивање само со увод) со глави чија тежина не надминува 16 кг без мотор или 17 кг со мотор	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, - вредноста на материјалите што не се од домашно потекло, употребени при составувањето на главата (без мотор) не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло, и - употребените механизми за затегнување на конецот, за цик-цак и кроше се од домашно потекло
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
8456 до 8466	Алатни машини и машини и нивни делови и прибор од тар. број 8456 до 8466	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
8469 до 8472	Канцелариски машини (на пример, машини за пишување, за сметање, за автоматска обработка на	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од

	податоци, за умножување, за сортирање)	фабричката цена на производот	
8480	Калапници за леарници на метали; моделни плочи; модели за калапи; калапи за метал (освен калапи за ин-готи), метални карбиди, стакло, минерални материјали, гума или пластични маси	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
8482	Топчести или тркалачки лежишта	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8484	Заптивки или слични врски со метални листови комбинирани со друг материјал или од два или повеќе слоеви на метал; сетови на заптивки или слични врски, различни по составот на материјалот, во кесиња, обвивки или слични пакувања; механички жигови	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8485	Делови на машини, без електрични приклучоци, изолатори, калемии, контакти или други електрични делови, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
ex Глава 85	Електрични машини и опрема и нивни делови; апарати за снимање или репродукција на звук, телевизиски апарати за снимање или репродукција на слики и звук, и делови и прибор за овие производи; освен:	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8501	Електромотори и електрични генератори (освен генераторски агрегати)	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на

		производот, и	производот
		- во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8503 е употребена само до 10% од фабричката цена на производот	
8502	Електрични генераторски агрегати и ротациони конвертори (претворувачи)	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
		- во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8501 или 8503, земени заедно, се употребени само до вредноста од 10% од фабричката цена на производот	
ex 8504	Уреди за напојување со електрична енергија за машини за автоматска обработка на податоци	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
ex 8518	Микрофони и нивни стативи; звучници, немонтирани или монтирани во звучни кутии; аудиофреквенциски електрични засилувачи, електрични комплекти за засилување на звук	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8519	Грамофони, со и без сопствен засилувач, касетофони и други апарати за репродукција на звук што немаат вграден уред за снимање на звук	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот

		на употребените материјали со потекло	
8520	Магнетофони и други апарати за снимање на звук, вклучувајќи и апарати со вградени уреди за репродукција на звук	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8521	Апарати за снимање и репродукција на слика, со или без вграден видео тјунер	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8522	Делови и прибор на апарати погодни за употреба само или главно со апаратите од тар. броеви 8519 до 8521	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8523	Подготвени неснимени подлоги за звучни снимања или снимања на други феномени, освен производите од Глава 37	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8524	Плочи, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен производите од Глава 37:		
	- Матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	

- Други		Производство во кое:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
		- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и	
		- во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8523, се употребени само до вредноста од 10% од фабричката цена на производот	
8525	Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери; видео камери со можност за задржување на слика и други видео камера рекордери; дигитални камери	Производство во кое:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
		- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и	
		- вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	
8526	Радари, помошни уреди за радионавигација и уреди за радиодалечинско управување	Производство во кое:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
		- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и	
		- вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	
8527	Приемници за радиотелефонија, радиотелеграфија или радиодифузија, вклучувајќи и приемници комбинирани во исто кукиште, со апарат за снимање или репродукција на звук или со часовник	Производство во кое:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
		- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и	
		- вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	

8528	Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео-монитори и видео-проектори	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8529	Делови погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тар. броеви 8525 до 8528: - Погодни за употреба исклучително или главно за апарати за снимање или репродукција на слика - Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производство, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8535 и 8536	Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола, или за правење спој со или во електрични струјни кола	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8538 се употребени само до вредноста од 10% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8537	Табли, плочи, пултови, маси, ормани и други основи, опремени со два или повеќе апарати од тар. број	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не

	8535 или 8536, за електрично управување или разведување на електрична струја, вклучувајќи ги и оние со вградени инструменти или апарати од Глава 90, и нумеричко управувани апарати, освен апарати за вклучување и исклучување од тар. број 8517	надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8538 се употребени само до вредноста од 10% од фабричката цена на производот	надминува 30% од фабричката цена на производот
ex 8541	Диоди, транзистори и слични полупроводнички елементи, освен полупроводнички плочки се уште неисечени во чипови	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е опфатен производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8542	Електронски интегрирани кола и микро-склопови	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8541 или 8542, земени заедно, се употребени само до вредноста од 10% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8544	Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8545	Јаглени електроди, јаглени четкички, јаглен за сијалици, јаглен за батерии и други производи од	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од	

	графит или друг јаглен, со или без метали, за електрични цели	фабричката цена на производот	
8546	Електрични изолатори од кој и да е материјал	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8547	Изолациони делови за електрични машини, уреди или опрема, изработени во целост од изолационен материјал или само со помали компоненти од метал (на пример, чаури со навој), вградени за време на пресувањето исклучително заради спојување, освен изолаторите од тар. број 8546; цевки за електрични спроводници и спојници за нив, од прости метали обложени со изолационен материјал	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8548	Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии и електрични акумулатори; потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии и потрошени електрични акумулатори; електрични делови на машини или апарати, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
ex Глава 86	Железнички или трамвајски локомотиви, шински возила и нивни делови; железнички или трамвајски шински склопови, прибор и нивни делови, механичка (вклучувајќи и електромеханичка) сигнална опрема за сообраќај од сите видови; освен за:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8608	Железнички или трамвајски шински склопови и прибор; механичка (вклучувајќи и електромеханичка) опрема за сигнализација, сигурност, контрола или командување со сообраќајот на железница, трамваи, друмови, внатрешни водни	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот

	патишта, паркиралишта, пристанишни инсталации или аеродроми; нивни делови	надминува 40% од фабричката цена на производот	
ex Глава 87	Возила, освен железнички или трамвајски шински возила, и нивни делови и прибор; освен:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8709	Самоодни работни колички (автокари) без уреди за дигање или манипулација, што се користат во фабрики, складови, пристаништа или на аеродроми за превоз на стоки на кратки растојанија; влечни возила (освен оние од тар. број 8701), што се користат на пероните на железничките станици; делови на наведените возила	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8710	Тенкови и други оклопни борбени моторни возила, вклучувајќи и опремени со вооружување, и нивни делови	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8711	Мотоцикли (вклучувајќи и mopеди) велосипеди и слични возила со помошен мотор, со бочна приколка или без бочна приколка; бочни приколки: - Со клипен ротационен мотор со внатрешно согорување со зафатнина на цилиндриите: - до 50 см³	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 20% од фабричката цена на производот

		не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	
	- Над 50 см ³	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
	- Други	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex 8712	Велосипеди без топчести лежишта	Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 8714	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8715	Бебешки колички и нивни делови	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8716	Приколки и полуприколки; други возила, несамоодни; нивни делови	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот

		- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
ex Глава 88	Воздухоплови, космички летала, и нивни делови; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 8804	Ротошути	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 8804	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
8805	Опрема за лансирање воздухоплови; палубни запирачи на авиони или слична опрема; земски тренежери за летање; делови на наведените производи	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
Глава 89	Бродови, чамци и пловечки конструкции	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, не може да се употребуваат бродски трупови од тар. број 8906	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex Глава 90	Оптички фотографски, кинематографски, мерни, контролни, прецизни, медицински или хируршки инструменти и апарати; нивни апарати; нивни делови и прибор; освен:	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
9001	Оптички влакна и снопови на оптички влакна; кабли од оптички влакна освен оние од тар. број 8544; листови и плочи од поларизирачки материјал; леќи (вклучувајќи и контактни леќи), призми, огледала и други оптички елементи, од кој и да е материјал, немон-	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	

	тирани, освен такви елементи од оптички необработено стакло		
9002	Леќи, призми, огледала и други оптички елементи, од кој и да е материјал, монтирани, што се делови или прибор на инструменти или на апарати, освен такви елементи од оптички необ- работено стакло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9004	Очила, и слични производи корективни, заштитни или други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
ex 9005	Дурбини (со еден и со два објектива), други оптички телескопи, и нивни постаменти, освен астрономски рефрактори и нивни постаменти	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потеко не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex 9006	Фотографски апарати (освен кинематографски камери); фотографски флеш-апарати, флеш- сијалици, освен флеш- сијалици со електрично напојување	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потеко не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
9007	Кинематографски камери и проектори, вклучувајќи ги и	Производство:	Производство во кое вредноста на

	оние со вградени апарати за снимање или репродукција на звук	- од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потеко не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
9011	Оптички микроскоп, вклучувајќи ги и оние за микрофотографија, микрокинематографија или микропроекција	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потеко не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex 9014	Други навигациони инструменти и апарати	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9015	Геодетски (вклучувајќи фотограметриски), хидрографски, океанографски, хидролошки, метереолошки или геофизички инструменти и апарати, освен компаси; далномери	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9016	Ваги со осетливост до пет центиграми, вклучувајќи ги и оние со тегови	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	

9017	Инструменти и апарати за цртање, обележување или математичко сметање (на пример, апарати за скицирање, пантографи, агломери, прибор за цртање во сет, логаритмари, калкулатори во форма на тркалезна плоча); инструменти за мерење должина, што се држат в рака (на пр, мерни прачки и ленти, микрометарски мерила, мерила со нониус), неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
9018	Инструменти и апарати за медицинска, хируршка, забарска и ветеринарна наука, вклучувајќи и сцинтиграфски апарати, други електромедицински апарати и инструменти за испитување на видот: - Стоматолошки столчиња со вградена стоматолошка опрема или стоматолошки плукалници - Други	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 9018 Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
9019	Апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психолошки тестирања; апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросол терапија, вештачко дишење или други терапевтски апарати за дишење	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
9020	Други апарати за дишење и гас-маски, освен заштитни маски без механички делови и изменливи филтри	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот

9024	Машини и апарати за испитување на тврдост, цврстина на кинење или збивање, еластичност или на други механички својства на материјалите (на пр, на метали, дрво, текстил, хартија, пластична маса)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
9025	Хидрометри и слични пловни инструменти, термометри, пирометри, барометри, хигрометри и психрометри, вклучувајќи и комбинации на овие инструменти, со или без можности за регистрирање	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
9026	Инструменти и апарати за мерење или контрола на протокот, нивото, притисокот или на други променливи големини на течностите или на гасовите (на пример, мерачи на протекот, покажувачи на нивото, манометри, мерачи на количеството на топлотата), освен инструментите и апаратите од тар. број 9014, 9015, 9028 или 9032	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
9027	Инструменти и апарати за физички или хемиски анализи (на пример, полариметри, рефрактометри, спектрометри, апарати за анализа на гас или на чад); инструменти и апарати за мерење или контрола на вискозитетот, порозноста, експанзијата, површинскиот напон или слично; инструменти и апарати за калориметриски, акустични или фотометриски мерења или контрола (вклучувајќи и експозиметри); микротоми	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
9028	Мерачи на потрошувачката или на производството на гасови, течности или на електрична енергија, вклучувајќи и мерачи за нивно баждање: - Делови и прибор - Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не

		надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	надминува 30% од фабричката цена на производот
9029	Бројачи на обртите, бројачи на производството, таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите и слично; покажувачи на брзината и тахиметри, освен оние што се распоредуваат во тар. број 9014 или 9015; стробоскопи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9030	Осцилографи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за мерење или контрола на електрични големина, исклучувајќи ги мерачите од тар. број 9028; инструменти и апарати за мерење или откривање алфа, бета, гама, рендгенски, космички или други јонизирачки зрачења	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9031	Инструменти, апарати и машини за мерење или контрола, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава; проектори на профили	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9032	Инструменти и апарати за автоматска регулација или управување	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9033	Делови и прибор (неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава) за машини, уреди, инструменти или апарати од Глава 90	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
ex Глава 91	Часовници и нивни делови; освен:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9105	Други часовници (освен часовници со механизам за лични часовници)	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот - вредноста на сите употребени материјали што	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот

9109	Други механизми за часовници, комплетни и составени	не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведеното ограничување, материјалите кои се распоредуваат во тар. број 9114 се користат единствено до вредноста од 10% од фабричката цена на производот Производство:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
9110	Комплетни механизми за часовници (лични или други), несоставени или делумно составени (механизми во сетови); некомплетни механизми за часовници (лични или други) составени; груби механизми за часовници (лични или други)	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведеното ограничување, материјалите кои се распоредуваат во тар. број 9114 се користат единствено до вредноста од 10% од фабричката цена на производот Производство:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
9111	Кутии за лични часовници и делови од кутии	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот Производство:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
9112	Кутии за куќни, канцелариски и слични часовници и кутии од сличен вид за други производи од оваа глава, и делови од кутии	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот Производство во кое	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
9113	Ремени, гривни за рачни часовници, и делови за ремени и гривни - Од неблагородни метали, никлувани или нениклувани,	Производство во кое вредноста на сите	

	или преслечени со благороден метал	употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
Глава 92	Музички инструменти; делови и прибор за овие производи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
Глава 93	Оружје и муниција; нивни делови и прибор	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
Глава 94	Мебел, постелнина, матраци, носачи на матраци, перници и слични полнети производи; ламби и други светлечки тела, на друго место неспоменати или опфатени; осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично; монтажни згради; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 9401 и ex 9403	Мебел од неблагородни метали што содржи неполнет памучен материјал со тежина од 300 гр/м ² или помалку	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
		или Производство од памучен материјал што е веќе изработен во форма готова за употреба во тар. број 9401 или 9403, под услов: - неговата вредност да не надминува 25% од фабричката цена на производот, и - сите други употребени материјали да бидат од домашно потекло и да не се распоредуваат во тар. број 9401 или 9403	
9405	Ламби и други светлечки тела, вклучувајќи и рефлектори и нивни делови, на друго место неспоменати ниту опфатени; осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично, со постојано фиксиран светлосен извор, и нивни делови на друго место неспоменати ниту опфатени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
9406	Монтажни згради	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не	

ex Глава 95	Играчки, реквизити за друштвени игри и спорт; нивни делови и прибор; освен:	надминува 50% од фабричката цена на производот Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
9503	Други играчки; смалени модели и слични модели за игра, вклучувајќи и со погон; загатки од сите видови	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
ex 9506	Палки за голф и нивни делови	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, за правење на глави на палките за голф може да се користат грубо обликувани парчиња
ex Глава 96	Разни производи; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 9601 и ex 9602	Производи од материјали од животинско, растително или минерално потекло за резбарење	Производство од "обработени" материјали за резбарење од истиот тар. број
ex 9603	Метли и четки (освен метли од шибје и слично и четки од крзно од куна или верверица), механички направи за чистење на под што се држат в рака, без мотор, влошки и валјаци за бојадисување, бришачи за подови со сунѓер и мопи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
9605	Патни сетови (несесери) за лична тоалета, шиене или за чистење на чевли или облека	Секој предмет во сетот мора да го задоволува правилото кое би се применувало врз него до колку тој не е вклучен во сетот. Меѓутоа, може да се вклучат и предмети што не се со потекло, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 15% од фабричката цена на сетот
9606	Копчиња, копци, копчиња за пресвлекување и други делови од овие производи; недовршени копчиња	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и

9608	Пенкала; фломастери и маркери со врв од филц или од друг порозен материјал; налив пера и слични пера; пера за копирање; патент-моливи; држалки за перца, држалки за моливи и слични држалки; делови (вклучувајќи и капи и клипсови) на наведените производи, освен оние од тар. број 9609	- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, во истиот тар.број можат да бидат употребени перца или перодршки
9612	Ленти за машини за пишување или слични ленти, натопени со печатрска боја или поинаку подготвени за давање на отпечатоци, вклучувајќи и на калемии или во патрони; перничииа за жигови, натопени или ненатопени, со или без кутија	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
ex 9613	Запалки со пиезо-палење	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 9613 не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex 9614	Лулиња за пушење и глави од лулиња	Производство од грубо оформени парчиња
Глава 97	Предмети на уметноста, на колекции и старини	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот

АНЕКС X

“АНЕКС IV”

Изјава во фактурата

Изјавите во фактурата, чиј текст е даден подолу, мораат да бидат направени во согласност со фуснотите. Сепак, фуснотите не треба да бидат репродуцирани.

Македонска верзија:

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинска дозвола бр.....⁽¹⁾) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи имаат преференцијално потекло ⁽²⁾.

Шпанска верзија

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...⁽ⁱ⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽ⁱⁱ⁾.

Чешка верзија

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

Данска верзија

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

Германска верзија:

Der Ausführender (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Естонска верзија

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliametis kinnituse nr. ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Грчка верзија

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησησικής καταγωγής ...⁽²⁾.

Англиска верзија

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

Француска верзија

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Италијанска верзија

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Латвиска верзија

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikti, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...⁽²⁾.

Литванска верзија

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Унгарска верзија

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...⁽²⁾ származásúak.

Малтешка верзија

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali ...⁽²⁾.

Холанска верзија

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ...⁽²⁾.

Полска верзија

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Португалска верзија

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º. ...⁽¹⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Словенска верзија

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Словачка верзија

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Финска верзија

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperä tuotteita ...⁽²⁾.

Шведска верзија

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ...⁽²⁾.

.....⁽ⁱⁱⁱ⁾

(Место и датум)

.....^(iv)

(Потпис на извозникот; името на лицето што ја потпишува изјавата мора да биде означено со јасни букви)

(ⁱ) Кога изјавата во фактура е направена од страна на одобрен извозник, бројот на овластувањето на одобриот извозник мора да биде вметнат на ова место. Ако изјавата во фактура не е направена од страна на овластен извозник, зборовите во заграда ќе бидат испуштени или местото ќе биде оставено празно. (ⁱⁱ) Потеклото на производите мора да биде означено. Кога изјавата на фактурата се однесува во целина или делумно на производи со потекло од Цеута и Мелила, извозникот мора, во документот за кој се прави декларацијата, да ги означи јасно со симболот "СМ" (ⁱⁱⁱ) Овие информации можат да бидат изоставени ако тие веќе се наоѓаат во самиот документ. (^{iv}) Во случај кога извозникот не е потребно да потпише, тогаш нема потреба од наведување на името на потписникот.

457.

Врз основа на член 78 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95, 45/95 и 64/2003), по претходно мислење на Врховниот суд на Република Македонија, министерот за правда донесе

ДЕЛОВНИК**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СУДСКИОТ ДЕЛОВНИК****Член 1**

Во Судскиот деловник ("Службен весник на РМ" бр. 9/97), во членот 166 став 5, по зборовите "(образец бр. 32)", се додаваат зборовите "и (образец бр. 32-а)".

Во ставот 6 по зборовите "(образец бр. 32-33)", се додаваат зборовите "и (образец бр. 32-а-33-а)".

Во ставот 7 по зборовите "(образец бр. 33)", се додаваат зборовите "и (образец бр. 33-а)".

Член 2

Во членот 195 став 3, по зборовите "(образец бр. 40)" се става запирка и се додаваат зборовите "40-а".